



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 31 март 2003
Скопје

Број 22

Год. LIX

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 130
денари. Жиро сметка 300000000188798

574.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Потполно се ослободуваат од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осудените лица:

1. Сашо Трајан Давитков, од Кратово,
2. Ласте Стојмен Ивановски, од Скопје.

II

Извршувањето на казната затвор им се замени со условна осуда за време од 2 години на осудените лица:

1. Тасе Никола Коцев, од Кочани, во траење од 2 месеци,
2. Миле Николчо Шапков, од Радовиш, во траење од 3 месеци,
3. Енвер Адем Гури, од Скопје, во траење од 6 месеци,
4. Енвер Невзат Целадин, од Скопје, во траење од 5 месеци,
5. Ислам Изет Ајрули, од Тетово, во траење од 3 месеци,
6. Илија Александар Соколов, од Радовиш, во траење од 1 година.

III

Извршувањето на казната затвор му се замени со условна осуда за време од 3 години на осуденото лице:

1. Симоновски Спасе Никола, од Скопје, во траење од 4 месеци.

IV

Делумно се ослободуваат од извршување на казната затвор осудените лица:

1. Ацо Симо Младеновски, од Скопје, во траење од 5 месеци,
2. Горанчо Никола Гарески, од Кавадарци, во траење од 6 месеци,
3. Живко Јован Христов, од Струмица, во траење од 1 година.

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-351
31 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

575.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.03.2003 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА ПАТНИЧКИ МОТОРНИ ВОЗИЛА

Член 1

Со оваа одлука се пренесува правото на користење на патничките моторни возила од органите на државната управа на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, и тоа:

1. Од Министерството за внатрешни работи моторните возила:

- со регистарска ознака СК-628-МИ, марка - Mercedes Benz, (Blind), тип - 600, број на шасија - WD-B140057-1A-432676, број на мотор - 12098212011581, година на производство - 1999, сила на моторот во KW - 290, работна зафатнина на моторот во cm^3 - 5987, места за седење - 4+1.

- со регистарска ознака СК-328-ЈГ, марка - Mercedes Benz, тип - 320 S, број на шасија - WDB2200651A0955-92, број на мотор - 1129443063261, година на производство - 1999, сила на моторот во KW - 165, работна зафатнина на моторот во cm^3 - 3000, места за седење - 4+1.

- со регистарска ознака СК-010-ЈУ, марка - Mercedes Benz, тип - C350 TD, број на шасија - WDV14013-41A231905, број на мотор - 60397112013691, година на производство - 1994, сила на моторот во KW - 110, работна зафатнина на моторот во cm^3 - 2590, места за седење - 4+1.

- со регистарска ознака СК-464-КБ, марка - Krajsler, (Blind), тип - Grand Ciroki, број на шасија - 1J4GW48SY-C376331, број на мотор - YC376331, година на производство - 2000, сила на моторот во KW - 145, работна зафатнина на моторот во cm^3 - 3958, места за седење - 4+1.

- со регистарска ознака СК-280-КС, марка - Krajler, тип - Stratus LX 2,5, број на шасија - 1C3EMB6H1YN29-7849, број на мотор - YN297849, година на производство - 2000, сила на моторот во KW - 120, работна зафатнина на моторот во cm^3 - 2497, места за седење - 4+1.

2. Од Министерството за финансии моторните возила:

- со регистарска ознака СК-140-ЈБ, марка - Mercedes Benz, тип - E 200 Kompresor, број на шасија - WDB210048-1B-212836, број на мотор - 111957-32-012975, година на производство - 2000, сила на моторот во KW - 120, работна зафатнина на моторот во cm^3 - 1998, места за седење 4+1.

- со регистарска ознака СК-660-ДИ, марка - Zastava, тип-Jugo 1.1 GH, број на шасија - 00960803, број на мотор-1067789, година на производство - 1987, сила на моторот во KW - 40, работна зафатнина на моторот во cm^3 - 1116, места за седење - 4+1.

- со регистарска ознака СК-141-ЈБ, марка - VW, тип - Jetta D, број на шасија - WVWZZZ1GZMW588164, број на мотор - 1V078299, година на производство - 1991, сила на моторот во KW - 44, работна зафатнина на моторот во cm^3 - 1589, места за седење - 4+1.

- со регистарска ознака СК-785-ХМ, марка - Seat, тип - Ibiza 1,4 CL, број на шасија - VSSZZZ6KZZR744935, број на мотор - ABD587375, година на производство - 1995, сила на моторот во KW - 44, работна зафатнина на моторот во cm^3 - 1391, места за седење 4+1.

- со регистарска ознака СК-041-ГФ, марка - Seat, тип - Ibiza 1,4 CL, број на шасија - VSSZZZ6K33R 164134, број на мотор - ABD 0570407, година на производство - 1996, сила на моторот во KW - 44, работна зафатнина на моторот во cm^3 - 1391, места за седење 4+1.

- со регистарска ознака СК-782-ХМ, марка - Seat, тип - Ibiza 1,5 CL, број на шасија - VSSZZZ6KZVRO39-246, број на мотор - AER 023146, година на производство - 1997, сила на моторот во KW - 40, работна зафатнина на моторот во cm^3 - 1043, места за седење 4+1.

- со регистарска ознака СК-363-КД, марка - Seat, тип - Ibiza 1,4 - Stela, број на шасија - VSSZZZ6KR1R125915, број на мотор - АКК228699, година на производство - 2000, сила на моторот во KW - 44, работна зафатнина на моторот во cm^3 - 1390, места за седење 4+1.

- со регистарска ознака СК-878-КД, марка - Seat, тип - Ibiza 1,4 - Stela, број на шасија - VSSZZZ6KZ1R059152, број на мотор - АКК214228, година на производство - 2000, сила на моторот во KW - 44, работна зафатнина на моторот во cm^3 - 1390, места за седење 4+1.

- со регистарска ознака СК-317-КН, марка - Seat, тип - Ibiza 1,4 - Stela, број на шасија - VSSZZZ6KZ1R245588, број на мотор - АКК232552, година на производство - 2001, сила на моторот во KW - 44, работна зафатнина на моторот во cm^3 - 1390, места за седење 4+1.

- со регистарска ознака СК-214-ЈЛ, марка - Seat, тип - Ibiza 1,4 - Stela, број на шасија - VSSZZZ6KZ1R244969, број на мотор - АКК232515, година на производство - 2001, сила на моторот во KW - 44, работна зафатнина на моторот во cm^3 - 1390, места за седење 4+1.

- со регистарска ознака СК-174-КР, марка - Ford, тип - Eskort, број на шасија - WFOBXHOCABHC34071, број на мотор - FUAHC34071, година на производство - 1988, сила на моторот во KW - 54, работна зафатнина на моторот во cm^3 - 1392, места за седење - 4+1.

3. Од Министерство за финансии - Управа за јавни приходи - Подрачна единица Охрид моторно возило со регистарска ознака ОХ-099-РД, марка - Zastava, тип - Jugо 45 Е, број на шасија - VHX145A00-00175851, број на мотор - 100G1064-152068, година на производство - 1987, сила на моторот во KW - 33,1, работна зафатнина на моторот во cm^3 - 903, места за седење - 4+1.

4. Од Министерство за финансии - Управа за јавни приходи - Подрачна единица Битола моторно возило со регистарска ознака БТ-283-БМ, марка - Zastava, тип - Lada Riva 1300, број на шасија - KO420934, број на мотор - 0428588, година на производство - 1989, сила на моторот во KW - 52,9, работна зафатнина на моторот во cm^3 - 1294, места за седење - 4+1.

5. Од Министерство за финансии - Управа за јавни приходи - Подрачна единица Куманово моторните возила:

- со регистарска ознака КУ-610-БИ, марка - Zastava, тип - Jugо 55 Koral, број на шасија - 00813616, број на мотор 1253346, година на производство - 1989, сила на моторот во KW - 40, работна зафатнина на моторот во cm^3 - 1116, места за седење - 4+1.

- со регистарска ознака КУ-622-БИ, марка - Zastava, тип - Jugо 55 Junior, број на шасија - VX1145A007533-09, број на мотор - 1375714, година на производство - 1990, сила на моторот во KW - 40, работна зафатнина на моторот во cm^3 - 1116, места за седење - 4+1.

6. Од Министерство за финансии - Управа за јавни приходи - Подрачна единица Струмица моторните возила:

- со регистарска ознака СР-137-АЗ, марка: Lada, тип - Karavan 1300, број на шасија - ХТА210400КА197218, број на мотор - 0611671, година на производство - 1989, сила на моторот во KW - 47,8, работна зафатнина на моторот во cm^3 - 1300, места за седење - 4+1.

- со регистарска ознака СР-931-АХ, марка - Zastava, тип - Jugо 45, број на шасија - VX1145A00841949, број на мотор - 245143, година на производство - 1989, сила на моторот во KW - 33,1, работна зафатнина на моторот во cm^3 - 903, места за седење - 4+1.

7. Од Министерство за финансии - Управа за јавни приходи - Подрачна единица Скопје моторно возило со регистарска ознака СК-512-КЗ, марка - Zastava, тип - Jugо 45 Koral, број на шасија - 00978255, број на

мотор - 3121177, година на производство - 1990, сила на моторот во KW - 33,1, работна зафатнина на моторот во cm^3 - 750, места за седење - 4+1.

8. Од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство моторното возило со регистарска ознака број СК-032-АА, марка - Mercedes Benz, тип - Benz Е 280, број на шасија - WDB210063-1В-178346, број на мотор - 112921-30-772633, година на производство - 2000, сила на моторот во KW - 150, работна зафатнина на моторот во cm^3 - 2799, места за седење - 4+1.

9. Од Министерството за здравство моторно возило со регистарска ознака СК-277-МИ, марка - Mitsubichi, ТИП - Pajero WAG.GLS 3,5 CDI, број на шасија - JMB-LYV75W2J000476, број на мотор: 6G74/PC9442, година на производство - 2001, сила на моторот во KW - 149, работна зафатнина на моторот во cm^3 - 3497, места за седење - 4+1.

10. Од Министерство за животна средина и просторно планирање моторните возила:

- со регистарска ознака СК-062-ЈЈ, марка - Ford, тип - Mondeo-GLX 2.0 I KAT, број на шасија - WFOAX-XGBBAYBO7726, број на мотор - YBO7726, година на производство-1999, сила на моторот во KW-96, работна зафатнина на моторот во cm^3 - 1989, места за седење - 4+1.

- со регистарска ознака СК-561-КС, марка - Opel, тип-Rekord 18, број на шасија - WOLOOOO17E1286224, број на мотор - 18S14076989, година на производство - 1984, сила на моторот во KW-66, работна зафатнина на моторот во cm^3 - 1771, места за седење - 4+1.

- со регистарска ознака СК-521-ЈО, марка - Skoda Forman, тип-Kombi LX, број на шасија - TMBEGF653-X7072600, број на мотор - AEE765266, година на производство - 1998, сила на моторот во KW-55, работна зафатнина на моторот во cm^3 - 1600, места за седење - 4+1.

11. Од Фондот за животна средина моторното возило со регистарска ознака СК-013-КО, марка - Ford, тип-Mondeo-Trend 2.0, број на шасија: WF04XXGBB41P-47559, број на мотор - 1P47559, година на производство - 2001, сила на моторот во KW-107, работна зафатнина на моторот во cm^3 - 1999, места за седење - 4+1.

12. Од Фондот за грозје и вино моторното возило со регистарска ознака СК-909-ЈА, марка - Wolswagen Passat, тип - 1.9 TDI 100, број на шасија - WVWZZZ3BZ-2P224854, број на мотор - AVB089235, година на производство - 2001, сила на моторот во KW-74, работна зафатнина на моторот во cm^3 - 1896, места за седење - 4+1.

Член 2

Од Министерството за финансии моторно возило со регистарска ознака СК-131-КП, марка - Krajsler, тип-Grand Chiroki, (Blind), број на шасија - 1J4GW68N4XC5-65578, број на мотор - XC565578, година на производство - 2001, сила на моторот во KW-173, работна зафатнина на моторот во cm^3 - 47001, места за седење - 4+1 да се пренесе на Министерството за внатрешни работи.

Член 3

Примопредавањето на возилата од член 1 на оваа одлука ќе се изврши меѓу наведените министерства, односно другите органи на државната управа и Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, со записник, во рок од 10 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1376/1
24 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

576.

Врз основа на член 92 од Законот за минерални суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.02.2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОНЦЕСИИ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА И ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Член 1

Со оваа одлука се определуваат критериумите и висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини.

Член 2

Критериуми за определување на висината на надоместокот за концесија за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини се: видот на минералните суровини, начинот на експлоатација во зависност од положбата на минералните суровини (површински или јамски) и начинот на користење на минералните суровини.

Член 3

Според видот, минералните суровини се поделени во следните групи:

1. Енергетски суровини
2. Металични минерални суровини
3. Неметални минерални суровини, украсен камен и градежно-технички камен

4. Скапоцени и полускапоцени камења

5. Подземни води и природни гасови.

Според начинот на експлоатација минералните суровини може да се експлоатираат површински и јамски.

Според начинот на користење минералните суровини може да се користат како произведени минерални суровини или како повисок степен на обработка.

Член 4

Надоместокот за концесија за вршење на детални геолошки истражувања за користење на просторот изнесува, и тоа:

1. Енергетски суровини

- за јаглен (површинска и подземна експлоатација) по 3.000,00 ден./км² годишно.

- за геотермална вода по 2.500,00 ден./км² годишно.

2. Металични минерални суровини

За металични минерални суровини (површинска и подземна експлоатација) по 4.000,00 ден./км² годишно.

3. Скапоцени и полускапоцени камења

За скапоцени и полускапоцени камења по 500,00 ден./км² годишно.

4. Подземни води и природни гасови

За подземни води и природни гасови по 3.000,00 ден./км² годишно.

Доколку површината на истражното поле е помала од еден квадратен километар надоместокот се пресметува во износ од еден квадратен километар.

За секој започнат квадратен километар ќе се плаќа надоместок како за цел квадратен километар.

Член 5

Надоместокот за концесијата за вршење експлоатација на минералните суровини за користење на просторот изнесува, и тоа:

1. Енергетски суровини:

- за јаглен (површинска и подземна експлоатација) 90.000,00 ден./км² годишно

- за геотермална вода 60.000,00 ден./км² годишно.

2. Металични минерални суровини

За металични минерални суровини (површинска и подземна експлоатација) 75.000,00 ден./км² годишно.

3. Неметални минерални суровини, украсен камен и градежно-технички камен

За неметални суровини, украсен камен и градежно-технички камен по 30.000,00 ден./км² годишно.

4. Скапоцени и полускапоцени камења

За скапоцени и полускапоцени камења по 60.000,00 ден./км² годишно.

5. Подземни води и природни гасови.

- За подземни води по 30.000,00 ден./км² годишно.

За јагленороден двооксид CO₂ и други гасови по 30.000,00 ден./км² годишно.

Доколку површината на експлоатационото поле е помала од еден квадратен километар, надоместокот се пресметува во износ од еден квадратен километар.

За секој започнат квадратен километар ќе се плаќа надоместок како за цел квадратен километар.

Член 6

За експлоатација на минералните суровини од член 3 од оваа одлука се плаќа и концесиски надоместок по произведена минерална суровина во висина од:

1. Енергетски суровини:

1.1. јаглен (површинска експлоатација) - 1% од вредноста на произведената руда,

1.2. јаглен (подземна експлоатација) - 0,5% од вредноста на произведената руда,

1.3. геотермална вода - 2% од вредноста на произведената геотермална вода.

2. Металични минерални суровини:

2.1. површинска експлоатација - 4% од вредноста на произведената руда,

2.2. подземна експлоатација - 2% од вредноста на произведената руда.

3. Неметални минерални суровини, украсен камен и градежно-технички камен:

3.1. украсен камен - 5% од вредноста на произведениот украсен камен,

3.2. градежно-технички камен - 3% од вредноста на произведениот градежно-технички камен,

3.3. глина - 2% од вредноста на произведената глина,

3.4. останати неметални суровини - 2% од вредноста на произведените неметални суровини.

4. Скапоцени и полускапоцени камења - 5% од вредноста на произведените скапоцени и полускапоцени камења.

5. Подземни води и природни гасови:

5.1. подземни води - 1% од вредноста на произведената вода,

5.2. јагленороден двооксид CO₂ и други гасови - 5% од вредноста на произведениот гас.

Обврската на плаќање на надоместокот од став 1 на овој член доспева до 15-ти во месецот по истекот на месецот во кој е произведена минералната суровина.

Член 7

Начинот, роковите и гаранцијата за плаќање на надоместокот за концесијата се определува во Договорот за концесија.

Член 8

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за определување на критериумите за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99).

Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1057/1
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

577.

Врз основа на член 30, став 2 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/2000, 8/2001 и 21/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.03.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ЗА ЧОВЕЧКА ИСХРАНА И ПУБЛИКАЦИИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНАТА СТАПКА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Член 1

Со оваа одлука поблиску се определуваат производите за човечка исхрана и публикациите кои подлежат на повластената даночна стапка според член 30 став 1 од Законот за данокот на додадена вредност (во натамошниот текст: Закон).

**Промет и увоз на добра по повластена
даночна стапка**

Член 2

Повластената даночна стапка во смисла на член 30 од Законот се применува врз прометот и увозот на:

1. Добрата кои се распоредуваат во следниве тарифни броеви од Царинската тарифа:

Ред. бр.	Глава/ тарифен број	Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
(1)	(2)	(3)
1.	Глава 2	МЕСО И ДРУГИ КЛАНИЧНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ЈАДЕЊЕ
2.	0301 91	Живи Пастрмки (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> , <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)
3.	0301 92	Живи Јагули (<i>Anguilla</i> spp.)
4.	0301 93	Жив Крап
5.	0301 99	Други живи слатководни и морски риби
6.	0302	Риби, свежи или разладени, освен рибини филети и друго рибино месо од тар. број 0304
7.	0303	Риби, замрзнати, освен рибини филети и друго рибино месо од тар. број 0304
8.	0304	Рибини филети и друго рибино месо (немелено или мелено), свежо, разладено или замрзнато
9.	0305	Риби, сушени, солени или во саламура; чадена риба, вклучувајќи и готвени риби пред или во текот на процесот на чадење; брашно, прав и пелети од риба, погодни за човечка исхрана;
10.	0306	Черупкари со черупка или без черупка, живи, свежи, разладени, замрзнати, исушени, посолени или во саламура; черупкари, во черупка, парени или варени во вода, неразладени или разладени, замрзнати, исушени, солени или во саламура; прав, брашно и пелети од черупкари, погодни за човечка исхрана;
11.	0307	Мекотелци со черупка или без черупка, живи, свежи, разладени, замрзнати,

		сушени, солени или во саламура; водни без рбетници освен черупкари и мекотелци живи, свежи, разладени, замрзнати, сушени, солени или во саламура; прав, брашно и пелети од водни без рбетници освен черупкари, погодни за човечка исхрана:
12.	0401	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материји за засладување
13.	0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материји за засладување
14.	0403	Маштеница, кисело млеко, павлака, јогурт, кефир и друго ферментирано или закиселено млеко и павлака, концентрирани или неконцентрирани или со содржина на додаден шеќер или други материји за засладување или ароматизирани или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао
15.	0404	Сурутка, концентрирана или неконцентрирана или со додаток на шеќер или други материји за засладување; производи што се состојат од природни состојки на млеко со додавање или без додавање на шеќер или други материји за засладување, на друго место неспомнати ниту опфатени
16.	0405	Путер и други маснотии и масла добиени од млеко; млечни премази
17.	0406	Сирење и урда
18.	0407 00 30 00	Живински јајца, освен за приплод
19.	0407 00 90 00	Птичји јајца, освен за приплод
20.	0408 11 80 00	Сушени жолчки
21.	0408 19 81 00	Течни жолчки
22.	0408 19 89 00	Други жолчки
23.	0408 91 80 00	Други живински и птичји јајца, сушени
24.	0408 99 80 00	Други живински и птичји јајца
25.	0409	Природен мед
26.	0410	Јастиви производи од животинско потекло, на друго место неспомнати ниту опфатени
27.	0504	Црева, бабулиња и желудници од животни (освен од риби), цели или во парчиња, свежи, разладени, замрзнати, солени, во саламура, сушени или чадени
28.	0701 90 50 00	Компир свеж или разладен, млад, од 01 јануари до 30 јуни, освен за сеидба
29.	0701 90 90 00	Друг компир свеж или разладен, освен за сеидба
30.	0702 00 00 11	Домат, свеж или разладен, од 15 март до 31 декември, освен за сеидба
31.	0702 00 00 19	Домат, свеж или разладен, од 01 јануари до 14 март, освен за сеидба
32.	0703 10 11 00	Кромид во низи, свеж или разладен, освен за сеидба
33.	0703 10 19 50	Кромид свеж или разладен, од 01 април до 30 септември, освен за сеидба
34.	0703 10 19 90	Кромид свеж или разладен, од 01 октомври до 31 март, освен за сеидба
35.	0703 10 90 00	Алма свежа или разладена
36.	0703 20 00 90	Лук свеж или разладен, освен за сеидба
37.	0703 90 00 90	Праз и други лукови свежи или разладени, освен за сеидба
38.	0704	Зелка, карфиол, келераба, кел и сличен зелковиден зеленчук за јадење, свежи или разладени
39.	0705	Салата (<i>lactuca sativa</i>) и цикорија (<i>Cichorium spp.</i>), свежи или разладени
40.	0706	Моркови, бросква или репка угарница (бела репка), цвекло, целер, коренаш, рдокви и сличен коренест зеленчук за јадење, свеж или разладен

41.	0707	Краставици и корнишони, свежи или разладени
42.	0708	Мешунест зеленчук во мешунки или зрно, свеж или разладен
43.	0709 10	Артичоки, свежи или разладени
44.	0709 20	Шпаргли, свежи или разладени
45.	0709 30	Модар патлиџан, свеж или разладен
46.	0709 40	Целер, освен целер коренаш, свеж или разладен
47.	0709 51	Печурки за јадење од видот <i>Agaricus</i> , свежи или разладени
48.	0709 52	Трифли, свежи или разладени
49.	0709 59	Други печурки
50.	0709 60 10 00	Слатки пиперки, свежи или разладени
51.	0709 60 99 10	Пиперки од родот <i>Capsicum</i> или од родот <i>Pimenta</i> од 15 мај до 14 ноември, свежи или разладени
52.	0709 60 99 90	Пиперки од родот <i>Capsicum</i> или од родот <i>Pimenta</i> од 15 ноември до 14 мај, свежи или разладени
53.	0709 70	Спанаќ, новозеландски спанаќ и лобода, свежи или разладени
54.	0709 90	Друг зеленчук свеж или разладен
55.	0710	Зеленчук (неварен или варен на пареа или во врела вода), замрзнат
56.	0712 20	Кромид, сушен
57.	0712 31	Печурки за јадење од видот <i>Agaricus</i> , сушени
58.	0712 32	Јудино уво (<i>Auricularia</i> spp.), сушени
59.	0712 33	Желатиозна леденка (<i>Tremella</i> spp.)
60.	0712 39	Друг зеленчук, сушен
61.	0712 90 05 00	Компири сушени, сечени или несечени или во тенки листови, но понатаму необработени
62.	0712 90 19 00	Пченка шеќерец (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharat</i>), освен за сеидба
63.	0712 90 30 00	Домати, сушени
64.	0712 90 50 00	Моркови, сушени
65.	0712 90 90 00	Друг зеленчуки, сушен
66.	0713 10 90 10	Сушен грашок (<i>Pisum sativum</i>), за човечка употреба
67.	0713 20	Солен сушен грашок (<i>Garbanzos</i>)
68.	0713 31	Грав сушен од видот <i>Vigna mungo</i> (L) Hepperli или <i>Vigna Radiata</i> (L) Wilczek
69.	0713 32	Грав ситен црвен сушен (<i>Adzuki</i>) (<i>Phaseolus</i>) или (<i>Vigna angularis</i>)
70.	0713 33 90 00	Грав обичен сушен (<i>Phaseolus vulgaris</i>), освен за сеидба
71.	0713 39	Друг грав сушен (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.)
72.	0713 40 00 90	Сушена леќа, освен за сеидба
73.	0713 50	Боб сушен (<i>Vicia faba</i> var. <i>major</i>) и коњски боб сушен (<i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i> , <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>)
74.	0713 90 90 00	Друг сушен мешунунест зеленчук, освен за сеидба
75.	0714	Маниока, арорут, салеп, ерусалемски артичоки, сладок компир и слични корења и грутки со висока содржина на скроб или инулин, свежи, разладени, замрзнати или сушени, цели или режани или во форма на пелети; срцевина од саго дрво:
76.	Глава 8	ОВОШЈЕ И ЈАТЧЕСТО ОВОШЈЕ ЗА ЈАДЕЊЕ; КОРИ ОД АГРУМИ ИЛИ ОД

		ДИЊИ И ЛУБЕНИЦИ
77.	0902	Чај, неароматизиран или ароматизиран
78.	0903	Мате-чај
79.	0904	Пипер од родот Пипер; сушена или кршена или мелена пиперка од родот <i>Capsicum</i> или од родот <i>Pimenta</i>
80.	0905	Ванила
81.	0906	Цимет и цвет од циметово дрво
82.	0907	Каранфилче (цели плодови, пупки и дршки)
83.	0908	Мушкатен орев, мацис и кардамом
84.	0909	Семе од анис, бадијан, анасон, коријандер, ким или кумин; бобинки од смрека
85.	0910	Исиот, шафран, куркума, мајчина душица, лаворов лист, кари и други мирудии
86.	1001 10 00 90	Тврда пченица, освен за сеидба
87.	1001 90 99 00	Друг пир, обична пченица и наполица, освен за сеидба
88.	1002 00 00 90	Рж, освен за сеидба
89.	1003 00 90 90	Јачмен, освен: за сеидба, пиварски и добиточен
90.	1004 00 00 90	Овес, освен за сеидба
91.	1005 90	Пченка, освен за сеидба
92.	1006 10 21 00	Ориз во лушпа, освен за сеидба, етивирани (Parboiled), со кружни зрна
93.	1006 10 23 00	Ориз во лушпа, освен за сеидба, етивирани (Parboiled), со средни зрна
94.	1006 10 25 00	Ориз во лушпа, освен за сеидба, етивирани (Parboiled) со долги зрна, со однос должина/широчина поголем од 2, но помал од 3
95.	1006 10 27 00	Ориз во лушпа, освен за сеидба, етивирани (Parboiled), со долги зрна, со однос должина/широчина еднаков или поголем од 3
96.	1006 10 92 00	Ориз во лушпа, освен за сеидба, со кружни зрна
97.	1006 10 94 00	Ориз во лушпа, освен за сеидба, со средни зрна
98.	1006 10 96 00	Ориз во лушпа, освен за сеидба, со долги зрна, со однос должина/широчина поголем од 2, но помал од 3
99.	1006 10 98 00	Ориз во лушпа, освен за сеидба, со долги зрна, со однос должина/широчина еднаков или поголем од 3
100.	1006 20	Ориз, лупен (костенлив)
101.	1006 30	Ориз, полубланширан или бланширан, полиран или неполиран или глазиран
102.	1006 40	Кршен ориз
103.	1007 00 90 00	Сорго во зрно, освен за сеидба
104.	1008 90 10 00	Тритикале
105.	1008 90 90 90	Други жита, освен за сеидба
106.	1101	Брашно од пченица или наполица
107.	1102	Брашно од жита, освен од пченица или наполица
108.	1103 11	Јарма и гриз од пченица
109.	1103 13	Јарма и гриз од пченка
110.	1103 19	Јарма и гриз од други жита
111.	1104	Жита во зрно поинаку обработени (на пр: лупени, валани во лушпи, перлирани, обрежани или гмечени), освен ориз од тар. број 1006; никулци од жита.

		цели, валани, во луспи или мелени:
112.	1105	Брашно, гриз, прав, луспи, гранули и пелети од компир
113.	1106	Брашно, гриз и прав од сушен мешунест зеленчук што се распоредува во тар. број 0713, од саго-корења или кртоли што се распоредуваат во тар. број 0714 или од производите на Глава 8:
114.	1201 00 90 00	Соја во зрно, освен за сеидба
115.	1202 10 90 00	Кикиритки, во лушпа, освен за сеидба
116.	1202 20 00 00	Лупени кикиритки
117.	1203	Копра
118.	1205 10 90 00	Семиња од маслодајна репка со ниска содржина на еручна киселина, освен за сеидба
119.	1205 90	Друго семе од маслодајна репка
120.	1206 00 91 00	Семе од сончоглед, лупено; во лушпа со сиви и бели ленти
121.	1206 00 99 00	Друго семе од сончоглед
122.	1207 10 90 00	Палмини ореви и јатки, освен за сеидба
123.	1207 20 90 00	Семе од памук, освен за сеидба
124.	1207 30 90 00	Семе од ричинус, освен за сеидба
125.	1207 40 90 00	Семе од сусам, освен за сеидба
126.	1207 50 90 00	Семе од синап, освен за сеидба
127.	1207 60 90 00	Семе од шафраника, освен за сеидба
128.	1207 91 90 00	Семе од афион, освен за сеидба
129.	1207 99 91 00	Семе од коноп, освен за сеидба
130.	1207 99 98 00	Друго семе, освен за сеидба
131.	1208	Брашно и гриз од маслодајни семиња и плодови, освен од синап
132.	1212	Рокчиња, морски и други алги, шеќерна репка и шеќерна трска, свежи, разладени, замрзнати или суви, вклучувајќи и мелени; голушки и јатки од овошје и други растителни производи (вклучувајќи корен од цикорија, непржен, од видот <i>Cichorium intybus sativum</i>), вид што првенствено се употребува за човечка исхрана, на друго место неспомнати ниту вклучени:
133.	1501 00 19 00	Други свинска маст (вклучувајќи сало)
134.	1501 00 90 00	Живинска маст
135.	1502 00 90 00	Други маснотии од животни од видовите говеда, овци или кози, освен оние од тар. број 1503
136.	1507 90 90 00	Друго соино масло
137.	1508 90 90 00	Друго масло од кикиритки
138.	1509	Маслиново масло и негови фракции, пречистено или непречистено, но хемиски немодификувано:
139.	1510 00 90 00	Други масла и нивни фракции, освен сурови масла, добиени исклучително од маслинки, пречистени или непречистени, но хемиски немодификувани, вклучувајќи мешаници на овие масла или фракции со масла или со фракции од тар. број 1509:
140.	1511 90 11 00	Палмово масло и негови фракции, цврсти фракции, освен сурово, во пакувања со нето маса од 1 кг или помала
141.	1511 90 19 00	Друдо палмово масло и негови фракции, цврсти фракции, освен сурово
142.	1511 90 99 00	Друго палмово масло и негови фракции, освен сурово

143.	1512 19 91 00	Друго масло од сончоглед
144.	1512 19 99 00	Друго масло од шафраника
145.	1512 29 90 00	Друго памуково масло
146.	1513 19 11 00	Масло од кокосов орех (копра) и негови фракции, цврсти фракции, во пакувања со нето маса од 1 кг или помала
147.	1513 19 19 00	Масло од кокосов орех (копра) и негови фракции, цврсти фракции, во пакувања со нето маса поголема од 1 кг
148.	1513 19 91 00	Масло од кокосов орех (копра) и негови фракции, кои не се цврсти фракции, во пакувања со нето маса од 1 кг или помала
149.	1513 19 99 00	Масло од кокосов орех (копра) и негови фракции, кои не се цврсти фракции, во пакувања со нето маса поголема од 1 кг
150.	1513 29 11 00	Масло од палмова јатка (голушка) или палмови ореви и нивни фракции, цврсти фракции, во пакувања со нето маса од 1 кг или помала
151.	1513 29 19 00	Масло од палмова јатка (голушка) или палмови ореви и нивни фракции, цврсти фракции, во пакувања со нето маса поголема од 1 кг
152.	1513 29 50 00	Масло од палмова јатка (голушка) или палмови ореви и нивни фракции, кои не се цврсти фракции, во пакувања со нето маса од 1 кг или помала
153.	1513 29 91 00	Масло од палмова јатка (голушка), кои не се цврсти фракции, во пакувања со нето маса поголема од 1 кг
154.	1513 29 99 00	Масло од палмови ореви, кои не се цврсти фракции, во пакувања со нето маса поголема од 1 кг
155.	1514 19 90 00	Друго масло од репка
156.	1514 99 90 00	Друго масло од синап
157.	1515 19 90 00	Друго ленено масло и негови фракции
158.	1515 29 90 00	Друго пченкарно масло и негови фракции
159.	1515 30 90 00	Друго рицинуово масло и негови фракции
160.	1515 40 00 00	Тунгово масло и негови фракции
161.	1515 50 99 00	Друго сусамово масло и негови фракции
162.	1515 90 15 00	Масло од jojoba и Oiticica; восок од мирта (myrtle) и јапонски восок; нивни фракции
163.	1515 90 39 00	Друго масло од семе на тутун и негови фракции
164.	1515 90 91 00	Други масла и нивни фракции, цврсти, во пакувања со нето маса од 1 кг или помала
165.	1515 90 99 00	Други масла и нивни фракции, цврсти, други, течни
166.	1516 10	Животински масти и масла и нивни фракции
167.	1516 20 10 00	Хидрогенизирано рицинуово масло, т.н. "опал-восок"
168.	1516 20 91 00	Растителни масти и масла и нивни фракции, во пакување со нето маса од 1 кг или помала
169.	1516 20 96 00	Масло од семе од кикиритки, памук, зрна на соја или семе од сончоглед; други масла кои содржат помалку од 50% по маса на слободни масни киселини и исклучувајќи го маслото од палмова јатка (голушка), илипа, кокосов орех, цолза, семе од репка, или масло од копаи
170.	1516 20 98 00	Други растителни масти и масла и нивни фракции
171.	1517	Маргарин; јастиви мешаници или препарати од масти или масла од животинско или растително потекло или од фракции на различни масти или масла од оваа глава, освен мастите или маслата за јадење и нивните

		фракции од тар. број 1516:
172.	Глава 16	ПРЕРАБОТКИ ОД МЕСО, РИБИ, ЧЕРУПКАРИ, МЕКОТЕЛЦИ ИЛИ ОД ДРУГИ ВОДНИ БЕЗРБЕТНИЦИ
173.	1701 91	Шеќер со додадени средства за ароматизација или материи за бојосување
174.	1701 99 10 00	Бел шеќер
175.	1701 99 90 00	Друг шеќер
176.	1704	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао
177.	1805	Какао во прав, без додаден шеќер или други материи за засладување
178.	1806	Чоколада и други прехранбени производи што содржат какао
179.	Глава 19	ПРОИЗВОДИ ВРЗ БАЗА НА ЖИТА, БРАШНО, СКРОБ ИЛИ МЛЕКО; СЛАТКАРСКИ ПРОИЗВОДИ
180.	2001	Зеленчук, овошје, јатчесто овошје и други делови на растенија за јадење, приготвени или конзервирани во оцет или оцетна киселина
181.	2002	Домати приготвени или конзервирани на друг начин освен со оцет или оцетна киселина
182.	2003	Печурки и трифли, приготвени или конзервирани на друг начин освен во оцет или оцетна киселина
183.	2004	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, замрзнат, освен производите од тар. број 2006
184.	2005	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат, освен производите од тар. број 2006
185.	2006	Зеленчук, овошје, јатчесто овошје, кори од овошје и други делови од растенија, конзервирани во шеќер (кандирани, суви или кристализирани)
186.	2007	Џемови, овошни желеа, мармелади, овошни пиреа и овошни пасти добиени со варење, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување
187.	2008	Овошје, јатчесто овошје и други јастиви делови на растенија, поинаку приготвени или конзервирани, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување или алкохол, на друго место неспомнати или опфатени:
188.	Глава 21	РАЗНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ИСХРАНА
189.	2209	Оцет и замена за оцет добиени од оцетна киселина
190.	2501 00 91 00	Сол погодна за човечка исхрана
191.	ex 4901	Печатени книги, брошури, летоци и слични печатени материјали, вклучувајќи и слободни листови, кои не се претежно за рекламни цели (кои содржат помалку од 50% рекламна содржина) и оние кои не се со порнографска содржина
192.	ex 4902	Весници, списанија и други периодични публикации, илустрирани или не, со или без реклама, кои не се претежно за рекламни цели (кои содржат помалку од 50% рекламна содржина) и оние кои не се со порнографска содржина
193.	ex 4903	Детски книги со слики, вклучувајќи книги за цртање или бојење, кои не се претежно за рекламни цели (кои содржат помалку од 50% рекламна содржина)
194.	ex 4905	Географски и хидрографски карти или слични карти од сите видови, вклучувајќи, атласи, сидни карти, топографски планови и глобуси, печатени, кои не се претежно за рекламни цели (кои содржат помалку од 50% рекламна содржина) и оние кои не се со порнографска содржина

НАПОМЕНА: Основни правила за употреба на табелите по однос на распоредувањето на стоките според царинската номенклатура, а на кои добра се применува повластена даночна стапка:

Ако пред тарифниот број/глава во втората колона од табелата од став 1 на овој член не е наведена ознаката „ex“, тогаш за сите добра кои согласно Законот за царинската тарифа и Коментарот на Хармонизираниот систем се распоредуваат во таа глава или тарифен број се применува повластена даночна стапка во смисла на член 30 став 1 од Законот. Ако пред тарифниот број/глава во втората колона од табелата од став 1 на овој член е наведена ознаката „ex“, повластена даночна стапка во смисла на член 30 став 1 од Законот нема да се применува за сите добра кои согласно Законот за царинската тарифа и Коментарот на Хармонизираниот систем се распоредуваат во тој тарифен број/глава, односно повластена даночна стапка ќе се применува само за оние добра од тарифниот број/глава кои се во согласност со текстот кој што е наведен во третата колона од табелата за соодветниот тарифниот број, односно соодветната глава.

2. Вода за пиење од јавните системи за снабдување.

Член 3

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на добрата и услугите кои подлежат на повластената стапка на данокот на додадена вредност (ДДВ-Одлука) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/2001 и исправка 21/2001).

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1185/1
3 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

578.

Врз основа на член 24 од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/95, 30/95, 43/95 и 43/99), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/01, 50/01, 52/01 и 45/02) и член 28, 29 и 30 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01 и 21/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31 март 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати, така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 86	до 16,611
- МБ - 98	до 17,882
- БМБ - 95	до 18,125

б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д - 1	до 18,264
- Д - 2	до 17,423

в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 19,018

г) Мазут	до 11,311 ден/кг.
----------	-------------------

2. Претпријатијата и другите правни лица, како и вршителите на дејност со личен труд што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија), ги формираат цените за одделни нафтени деривати, така што највисоките малопродажни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 86	до 53,50
- МБ - 98	до 55,00
- БМБ - 95	до 52,00

б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д - 1	до 40,50
- Д - 2	до 39,50

в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 30,50

г) Масло за горење (мазут)	до 13,937 ден/кг.
----------------------------	-------------------

Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" и "в" важат франко пумпна станица, а цената на потточката "г" важи франко производител во земјата.

Во малопродажните цени содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од оваа одлука, акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 86	25,128
- МБ - 98	25,128
- БМБ - 95	22,343

б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д - 1	12,458
- Д - 2	12,452

в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	3,229

г) Масло за горење (мазут)	0,100 ден/кг.
----------------------------	---------------

4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на оваа одлука, содржани се и трошоците за превоз од 0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 86	до 3,20
- МБ - 98	до 3,20
- БМБ - 95	до 3,20

б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д - 1	до 3,20
- Д - 2	до 3,20

в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 3,20

г) Масло за горење (мазут)	до 0,4 ден/кг.
----------------------------	----------------

5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на оваа одлука, Министерството за финансии ќе врши уплата во износ од 9,18% на сметка на Фондот за пензиско-инвалидско осигурување.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 01.04.2003 година.

Бр. 23-1699/1
31 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

579.

Врз основа на член 24 од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/95, 30/95, 43/95, 23/99 и 43/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31 март 2003 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ**

1. Заради спречување на монополското формирање на цените на одделни производи и услуги во производството, прометот и при вршење на услугите, како највисоки цени се определуваат цените кои според постојните прописи се формирани и применети на денот на влегувањето во сила на оваа одлука, и тоа за:

- производство и промет на нафта и нафтени деривати;
- производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија;
- производство и испорака на сурова вода за водоснабдување на населението и стопанството;
- производство и дистрибуција на вода;
- прочистување и одведување на отпадни води (освен колекторите);
- одржување на чистота во градови и населби (изнесување и депонирање на смет);
- други комунални услуги: погребни услуги, вклучувајќи ги и трошоците за погребно место и закупот на тоа место, и
- услуги за задолжително осигурување на моторни возила.

2. За остварениот побавен пораст на цените од алинеите 3, 4, 5, 6 и 7 од точката 1 на оваа одлука, изразен како диспаритет на цени кај одделни претпријатија ќе се отстранува при спроведувањето на оваа одлука, согласно со определбите на Макроекономската политика.

3. За спроведување на точката 2 на оваа одлука ќе се грижи Министерството за економија.

4. Оваа одлука ќе се применува до 30.09.2003 година.

5. Со влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување највисоки цени на одделни производи и услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 74/2002).

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1638/1
31 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

580.

Врз основа на член 10 од Законот за тутун („Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/96 и 15/98), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА КОЛИЧЕСТВАТА НА СУРОВ ТУТУН ВО ЛИСТ ШТО ЌЕ СЕ ПРОИЗВЕДУВААТ ВО 2003 ГОДИНА**

1. Врз основа на проценката направена според планираните површини за производство на тутун, како и можностите на претпријатијата од тутунската индустрија за пласирање на произведениот тутун на домашниот и странскиот пазар, се определува производство од вкупно 20.600 тони суров тутун во лист.

2. Производството на тутун од став 1 на ова решение по типови изнесува:

Од ориенталски тутуни:	
- „Прилеп“	12.600 тони
- „Јака“	7.000 тони
- „Џебел“	200 тони
Вкупно:	19.800 тони

Од полуориенталски тутуни:

- „Отља“ 300 тони

Од крупнолисни тутуни:

- „Вирцинија“ 480 тони

- „Берлеј“ 20 тони

Вкупно: 500 тони

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-2344/2
26 март 2003 година
Скопје

Министер,
Славко Петров, с.р.

581.

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за државната пазарна инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/97, 23/99 и 7/2002), министерот за економија, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ОБРАЗЕЦОТ, ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И
НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА
ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ДРЖАВНИОТ ПАЗАРЕН
ИНСПЕКТОР**

Член 1

Со овој правилник се пропишува образецот, формата, содржината и начинот на издавање и одземање на легитимацијата на Државниот пазарен инспектор.

Член 2

Легитимацијата на Државниот пазарен инспектор ја издава министерот за економија на образец што е даден во прилогот кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Образецот на легитимацијата е изработен од 300 грамска хартија, во бела боја, а се печати во црно бела боја, со димензии 6,5 x 9,0 см. на еден лист, сместен во дводелен кожен повез со кожа боја.

Образецот на легитимацијата е пластифициран со 120 микронски мат пластификат и се става во прозирен пластичен џеп во првиот дел од кожниот повез.

Предната страна на образецот содржи: Република Македонија, Министерство за економија, легитимација и Државен пазарен инспектор.

Во средината има место за фотографија со димензии 2,5 x 3,0 см. а под неа место за впишување податоци за името и презимето на инспекторот, број, датум на издавање, место за потпис на министерот за економија и место за печат.

Задната страна на образецот содржи текст за овластувањата на Државниот пазарен инспектор како извод од Законот за пазарната инспекција.

На вториот дел од кожниот повез е сместен метален амблем изработен од месинг или сличен метал со бронзено-златна боја, релефно обработен со вглабнување и испакнување со димензии 50/60/30 мм.

Вглабнатите делови се додатно рустично дообработени за да се потенцира испакнувањето кое е мазно.

Амблемот во себе ги содржи симболите: Стилизирано сонце, текстот „Државен пазарен инспекторат“, иницијалите „ДПИ“, иницијалите на Република Македонија „Р.М.“ и број на печатот на Државниот пазарен инспектор.

Формата на амблемот е елипса пресечена во долниот дел.

Кожниот повез е изработен од мазна дупло штепована и додатно укрутена кожа со кожа боја, се состои од два дела со димензии 80 x 100 мм.

Во првиот дел од кожниот повез од внатрешната страна има изработено пластичен џеп за образецот на легитимацијата, а на вториот дел на кожната основа е вметнат амблемот.

Кожниот повез кога е склопен е со димензии 80/100 мм, а на предната страна на кожниот повез е втиснат сувиот жиг на амблемот.

Член 4

Легитимацијата има важност сè додека лицето на кое му е издадена има статус на Државен пазарен инспектор.

По престанокот на статус на инспектор, лицето ја враќа легитимацијата до Министерството за економија.

Член 5

Во случај на губење на легитимацијата инспекторот ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за тоа го известува министерот за економија.

Во случајот на став 1 на овој член министерот за економија издава нова легитимација.

Член 6

Легитимацијата се заменува со нова кога поради оштетување или дотраеност ќе стане неупотреблива и кога носителот на легитимацијата ќе ги промени личните податоци.

Член 7

Легитимациите кои се враќаат или заменуваат се поништуваат.

Член 8

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за образецот, формата, содржината и начинот на издавање и одземање на легитимацијата на Државниот пазарен инспектор („Службен весник на РМ“ бр. 78/2002).

Член 9

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 15-1722/2
24 март 2003 година
Скопје

Министер,
Илија Филиповски, с.р.



582.

Врз основа на член 80, став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Врсаково - Општина Штип.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1942/1
27 март 2003 година
Скопје

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.

По извршената проверка на оригиналниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за вршење на надзор над работењето на банките и други институции кои даваат услуги во платниот промет О. бр. 02-15/II-15/2003 од 19.03.2003 година („Службен весник на РМ“ бр. 19/03), направени се технички грешки, поради што се дава

ИСПРАВКА НА ОДЛУКАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА БАНКИТЕ И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ КОИ ДАВААТ УСЛУГИ ВО ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ

I. Во Одлуката за вршење на надзор над работењето на банките и други институции кои даваат услуги во платниот промет О. бр. 02-15/II-15/2003 од 19.03.2003 година („Службен весник на РМ“ бр. 19/03), се вршат следните исправки:

1. Во точка I. Општи одредби, потточка 1. став 1 зборовите: „со извршениот надзор“ на крајот од потточката се бришат.

2. Во точка I. Општи одредби, потточка 1. став 2 зборот „оние“ се брише.

3. Во точка II. Предмет на надзор потточка 2. став 1 алинеја 1 зборовите: „законската регулатива“ се заменуваат со зборот „прописите“.

4. Во точка III. Начин на вршење на надзорот став 1 потточка 4 зборот „верификација“ се заменува со зборот „потврда“.

5. Во точка III. Начин на вршење на надзорот став 1 потточка 5 алинеја 1 зборот „верификација“ се заменува со зборот „потврда“.

6. Во точка III. Начин на вршење на надзорот став 1 потточка 5 алинеја 2 зборот „заради“ се заменува со зборовите: „врз основа на“.

7. Во точка III. Начин на вршење на надзорот став 1 потточка 5 алинеја 3 зборовите: „опфаќање на сегментите од“ се заменуваат со зборовите „предмет на надзор согласно“.

8. Во точка III. Начин на вршење на надзорот став 1 потточка 7 се брише, а потточките 8, 9, 10, 11 и 12 стануваат потточки 7, 8, 9, 10 и 11.

9. Во точка III. Начин на вршење на надзорот став 1 потточка 8 по зборовите: „го доставуваат до“ се додаваат зборовите: „работоводниот орган и управниот одбор на“.

10. Во точка IV. Преземање мерки за отстранување на утврдени неправилности во вршењето на платниот промет во земјата, потточка 10 алинеја 1 зборовите: „работоводниот орган или управниот одбор на“ се бришат.

11. Во точка IV. Преземање мерки за отстранување на утврдени неправилности во вршењето на платниот промет во земјата, потточка 10 алинеја 2 зборовите: „работоводниот орган или управниот одбор на“ се бришат.

12. Во точка IV. Преземање мерки за отстранување на утврдени неправилности во вршењето на платниот промет во земјата, потточка 10 по алинеја 3 се додава нова алинеја 4 која гласи: „да ја укине дозволата за вршење на платен промет во земјата“.

II. Дирекцијата за правни, организационо-кадровски и публикациски работи ќе изготви пречистен текст на Одлуката за вршење надзор над работењето на банките и други институции кои даваат услуги во платниот промет.

Народна банка
на Република Македонија

583.

Врз основа на точка II од Исправката на Одлуката за вршење на надзор над работењето на банките и други институции кои даваат услуги во платниот промет („Службен весник на РМ“ бр. 22/03), Дирекцијата за правни, организационо-кадровски и публикациски работи, го утврди пречистениот текст на Одлуката за вршење на надзор над работењето на банките и други институции кои даваат услуги во платниот промет

О Д Л У К А ЗА ВРШЕЊЕ НА НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА БАНКИТЕ И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ КОИ ДАВААТ УСЛУГИ ВО ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со оваа одлука се пропишува предметот и начинот на вршење на надзор над законитоста на работењето на банките и други институции кои даваат услуги во платниот промет во земјата како и постапката за преземање мерки за отстранување на утврдените неправилности.

Под неправилности во смисла на оваа одлука се подразбираат активности на банките и други институции кои даваат услуги во платниот промет што го оневозможуваат ефикасното и сигурно вршење на платниот промет во рамките на нивниот систем, како и ефикасното и сигурно вршење на платниот промет во целина.

II. ПРЕДМЕТ НА НАДЗОРОТ

2. Предмет на надзорот од точка 1 од оваа одлука е:
- вршење на работите на платниот промет во земјата согласно прописите; и
- континуитетот во исполнувањето на критериумите за издавање на дозвола за вршење на платен промет во земјата.

III. НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА НАДЗОРОТ

3. Надзорот над работењето на банките и другите институции кои даваат услуги во платниот промет, Народна банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народна банка) го остварува преку:

а) посредно следење на вршењето на платниот промет во земјата и

б) непосредно следење на вршењето на платниот промет во земјата.

4. Надзорот од точка 3 потточка а) од оваа одлука се врши перманентно, вонтеренски, преку прибирање, анализа и потврда на извештаи кои ги доставуваат банките и другите институции кои даваат услуги во платниот промет во Народна банка, согласно постојните прописи и на посебно барање на Народна банка.

5. Надзорот од точка 3 потточка б) се врши со увид кај самата банка и институцијата која дава услуги во платниот промет и може да биде:

- делумен, заради потврда на наодите од вонтеренскиот надзор, како и непосреден надзор на извршувањето на платниот промет;

- делумен, врз основа на укажување на учесник во платен промет за настанати пропусти во работењето на банката и другите институции кои даваат услуги во платниот промет за кое Народна банка ќе оцени дека е основано и

- целосен, со предмет на надзор согласно точка 2 на оваа одлука.

6. Надзорот се врши на основа на решение од гувернерот на Народна банка со кое се определува предметот на надзорот и овластените работници за вршење на надзорот.

7. Банката и институцијата која дава услуги во платниот промет е должна да обезбеди услови за непречено вршење на надзорот од страна на овластените работници на Народна банка.

8. За состојбите утврдени со надзорот, овластените работници изготвуваат записник и го доставуваат до работодавниот орган и управниот одбор на банката и институцијата која дава услуги во платниот промет.

9. Банката и институцијата која дава услуги во платниот промет има право на приговор на записникот во рок од 5 дена од денот на приемот на записникот.

IV. ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА УТВРДЕНИ НЕПРАВИЛНОСТИ ВО ВРШЕЊЕТО НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА

10. Доколку со надзорот се утврдат неправилности во вршењето на платниот промет во земјата, Народна банка може и во текот на вршењето на надзорот и по негово завршување:

- да даде препорака за нивно отстранување до банката и другите институции кои даваат услуги во платниот промет;

- да побара од банката и другите институции кои даваат услуги во платниот промет, во одреден рок да ги отстрани неправилностите утврдени со надзорот;

- да преземе други мерки, согласно законските и подзаконските акти кои го регулираат платниот промет во земјата; и

- да ја укине дозволата за вршење на платен промет во земјата.

12. Пречистениот текст на оваа одлука ги опфаќа Одлуката за вршење на надзор над работењето на банките и други институции кои даваат услуги во платниот промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/03) и Исправката на Одлуката за вршење на надзор над работењето на банките и други институции кои даваат услуги во платниот промет („Службен весник на РМ“ бр. 22/03) во кои е означено времето на нивното влегување во сила.

О. бр. 02-15/II-15/2003/1
27 март 2003 година
Скопје

Дирекција за правни,
организационо-кадровски и
публикациски работи
Директор,
Снежана Бундалеска, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Пред Основниот суд во Велес, во тек е постапка за развод на брак, по тужба на тужителката Сулејманова Бејнизе од Велес, против тужениот Сулејманов Ариф, со непозната адреса на живеење. Вредност 60.000,00 денари.

Се повикува тужениот Сулејманов Ариф, сега со непозната адреса на живеење, во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот, на судот да му достави точна адреса или да одреди свој полномошник - застапник, кој ќе ги застапува неговите права и интереси се до завршувањето на постапката пред судот.

Во спротивно, судот за времен застапник го одредува Зоран Лозаноски, виш соработник - судски советник.

Од Основниот суд во Велес, П.бр.897/02. (7798)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Основниот суд во Гостивар, се води постапка за неосновано збогатување, по тужба на тужителот ПУТД "ДАМЕКС" ДОО Скопје, против тужениот Селими Агим од Гостивар.

Бидејќи од страна на МВР СВР Гостивар судот е известен дека тужениот Селими Агим е иселен во Скопје со непозната адреса, полномошникот на тужителот му предложи на судот да му се постави привремен застапник.

Поради тоа, судот одлучи да му постави привремен застапник на тужениот Селими Агим, кој ќе го застапува до завршувањето на постапката.

За привремен застапник се поставува Нијази Јонузи, адвокат од Гостивар.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.930/2002. (7932)

ОСНОВЕН СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА

Пред Основниот суд во Гевгелија, во тек е постапка за развод на брак, по тужба на тужителката Јовановиќ Гургица од Валандово, против тужениот Јовановиќ Александар од Валандово, сега со непозната адреса на живеење. Вредност 60.000,00 денари.

Се повикува тужениот Јовановиќ Александар од Валандово, сега со непозната адреса на живеење, во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на овој оглас, на судот да му достави точна адреса на живеење или да одреди свој полномошник кој ќе ги застапува неговите права и интереси во оваа постапка.

Доколку тужениот Јовановиќ Александар не се јави пред судот во определениот рок, не достави точна адреса на живеење или не одреди свој полномошник, судот по службена должност ќе му постави привремен застапник кој ќе ги застапува неговите права и интереси се до окончувањето на постапката пред судот.

Од Основниот суд во Гевгелија, П.бр.23/03. (8018)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово, во тек е постапка за докажување на смрт на лицето Исмет Фејзулаи од с.Г.Речица, а на предлог на предлагачката Џемиле Фејзулаи од с.Г.Речица.

Се повикува лицето Исмет Фејзулаи, од татко Џемаил, мајка Шефие, роден на ден 11.10.1949 година, од с.Г.Речица, да се јави во Основниот суд во Тетово или пак секој друг што знае за неговиот живот, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот.

Во спротивно, судот на лицето Исмет Фејзулаи ќе му постави времен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси се до окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, Р.бр.191/2003. (7926)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4947/2002, од 25.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 02048890?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија и транспорт ДЗГ ТРИО-БОЈА ДОО експорт-импорт Кавадарци, ул. "Илинденска" бр. 61.

Основачи се Боев Горан и Боев Димо од Кавадарци, ул. "Илинденска" бр. 61.

Дејности: 01.13/1, 01.13/2, 01.30, 05.02, 15.20, 19.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.53, 51.54, 51.55, 51.66, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 51.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 60.21, 60.22, 60.24, 60.23, 63.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, рекспорт, лизинг, меѓународен транспорт на стоки и патници, продажба на стоки од консигнациони склади, малограничен промет со соседните земји СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешен и НТП е Боев Горан - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4947/2002. (33274)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5184/2002, од 06.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02049127?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ТОПОЛКА-КМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "10" бр. 6.

Основач е Сашко Горѓиевски од Скопје.

Дејности: 18.22, 19.30, 21.12, 21.21, 21.25, 25.22, 45.21/1, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.13, 51.34, 51.37, 51.39, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.47, 52.48, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 65.12/3, 74.84. Работи во надворешнотрговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, закуп-лизинг, компензациони работи, посредување во надворешнотрговски промет, малограничен промет со Грција, СР Југославија, Бугарија и Албанија, застапување на странски лица, привремен увоз и извоз, меѓународен превоз на стоки и патници во патен сообраќај.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Сашко Горѓиевски - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5184/2002. (33275)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3990/2002, од 11.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047933?-7-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Јавното претпријатие за водостопанство ГЕВГЕЛИСКО ВАЛАНДОВСКО ПОЛЕ Гевгелија, ул. "7-ми Ноември" бр. 14, Гевгелија, Влада на Република Македонија.

Дејности: 01.41/1, 14.21, 40.10/1, 41.0, 45.24, 74.20/2, 74.20/3.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За преземените обврски претпријатието одговара со целиот свој имот.

Џоко Караризов - в.д. директор.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3990/2002. (33276)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 1022/02 од 14.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 03005567?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител и измени во договорот на Друштвото со ограничена одговорност Ветеринарна станица Штип, ул. "Пиринска" бр. 11.

Се брише Саздов Душко, управител без ограничување.

Се запишува д-р Митев Крсте, управител без ограничување.

Пречистен текст: д-р Митев Крсте, управител без ограничување и упис на измени на договорот.

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 1022/02. (107)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 901/02 од 20.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009854?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар истапувањето и пристапување содружник на Друштвото за трговија, производство и услуги Минка ДА увоз-извоз ДОО Струмица, ул. "Климент Охридски" бб.

Досегашниот содружник на Друштвото за трговија, производство и услуги Минка ДА увоз-извоз ДОО Струмица, Василев Ацо од Струмица истапува од друштвото сметано од ден 30.09.2002 година.

Својот удел во вредност од 18.513,00 евра или 1.128.238,00 денари го преотстапува на Василева Магдалена од Струмица и тоа удел во вредност од 18.143,00 евра или 1.105.673,00 денари и на содружникот Хаџијска Цена од Струмица удел во вредност од 370,00 евра или 22.565,00 денари кои, пристапуваат во друштвото како содружници сметано од 30.09.2002 година.

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 901/02. (108)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 900/02 од 20.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 03008967?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар истапувањето на содружник и пристапување на содружник на Друштвото за трговија, производство и услуги Минка - АД ДОО увоз-извоз Струмица ул. "Киро Абрашев" бр. 25.

Содружникот на друштвото Василев Ацо од Струмица истапува од друштвото сметано од ден 30.09.2002 година.

Својот удел во вредност од 1.300,00 евра или 80.600,00 денари го преотстапува на содружниците кои пристапуваат во друштвото сметано од ден 30.09.2002 година и тоа на содружникот Василева Магдалена од Струмица удел во вредност од 1.170,00 евра или 72.540,00 денари и на содружникот Цана Хаџијска од Струмица удел во вредност од 130,00 евра или 8.060,00 денари.

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 900/02. (109)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 573/02 од 07.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 03005111?-8-06-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Друштвото за производство трговија превоз и услуги Метро ДООЕЛ увоз-извоз Штип ул. "Митко Шекерински" бр. 3.

Промена на лице овластено за застапување Елизабета Милева, управител со неограничени овластувања, наместо досегашен управител Милев Панче.

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 573/02. (110)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 824/02 од 25.09.2002 година, во регистарската влошка бр. 03006761?-8-01-000, ја запиша во трговски-

от регистар промената на лице овластено за застапување на Друштвото за производство, трговија на големо и мало увоз-извоз и услуги Билмико ДООЕЛ Струмица ул. "Крсто Узунов" бр. 5/3.

Се брише лицето Коцева Стојна од Струмица ул. "Крсто Узунов" бр. 5/3 од управител и застапник на друштвото со неограничени овластувања.

Се запишува лицето Татјана Пеловска од Струмица за управител и застапник на друштвото со неограничени овластувања.

Пречистен текст: Пеловска Татјана - управител и застапник на друштвото.

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 824/02. (111)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 923/2002 од 17.10.2002 година, во регистарската влошка бр. 03000927?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на Трговецот поединец - Ацо Горги Фимков ТП Св. Николе ул. "Ударничка" бр. 4/5.

Бришење на трговец-поединец - Ацо Горги Фимков ТП Св. Николе ул. "Ударничка" бр. 4/5 од трговскиот регистар.

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 923/2002. (113)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 720/2002 од 03.09.2002 година, во регистарската влошка бр. 03010286?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија и услуги ФАУНА-ТРЕЈД ДОО экспорт-импорт Пробиштип ул. "Велько Влаховиќ" бб.

Содружници: Зоран Митевски од Пробиштип, ул. "11-ти Октомври" бр. 1/6 со основачки влог од 74.896,00 денари или 1.225 евра, Дуар Александер Жига од Јесенице - Р. Словенија, со основачки влог од 77.953,00 денари или 1.275 евра.

Дејности: 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.42, 05.02, 14.11, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.18, 51.19, 51.23, 51.35, 51.38, 51.39, 51.70, 52.11, 52.12, 52.23, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.23, 74.84, 60.24, 63.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, Грција, Југославија и Албанија, реекспорт, застапување на странски фирми, меѓународен транспорт на стоки и патници, продажба на стоки од консигнациони складови, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги.

Дуар Александар Жига - управител и застапник во надворешнотрговскиот промет со ограничувања за земање на кредит и продажби за износи поголеми од 10.000 ЕУР.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

За обврските кон трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 720/2002. (114)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1030/02 од 29.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 03010596?-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за транспорт и трговија Карма Бела ДООЕЛ Штип ул. "Тошо Арсов" бр. 36, Штип.

Основач: Карма Бела В.Б. Индустијален 20, 6951, КГ Диерен, Кралство Холандија.

Основна главница: 3.000 евра или 183.000,00 МКД, во пари.

Одговорност: не одговара.

Управител: Луи ван Верде - управител со неограничени овластувања во застапувањето и во вршењето на работите во надворешнотрговскиот промет.

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.61, 15.81/1, 15.98/1, 15.81/2, 18.10, 18.21, 18.22, 20.10/1, 21.12, 21.23, 36.14, 51.16, 51.19, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42, 51.47, 51.64, 51.70, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.48, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.40, 60.22, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен транспорт на патници во друмски сообраќај, други услуги што се во врска со меѓународниот транспорт (шпедиција, складирање, агенциски и слични услуги), застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, малограничен промет со соседните држави.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица одговара со сиот имот.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1030/02. (115)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1040/2002 од 29.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 030106067-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Модната Конфекција Микотекс ДОО Штип ул. "Брегалничка" бб Штип.

Основачи: Иванов Николчо од Штип, ул. "Енгелсова" бр. 10/5, со основен влог од 1.500 евра или 91.500,00 МКД, во предмети: Анастасова Габриела од Штип, ул. "Енгелсова" бр. 10/5, со основен влог од 1.500 евра или 91.500,00 МКД, во предмети.

Основна главница: 3.000 евра или 183.000,00 МКД, во предмети проценети од овластен судски проценител.

Одговорност: не одговара.

Управител: Иванова Љубинка - управител со неограничени овластувања во застапувањето и во вршењето на работите во надворешнотрговскиот промет.

Дејности: 01.12/2, 01.13/2, 15.31, 15.32, 15.33, 15.61, 15.87, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.98/1, 15.98/2, 18.10, 18.21, 18.22, 20.10/1, 20.40, 21.12, 21.23, 25.22, 25.24, 36.14, 51.11, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.34, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.24, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.40, 60.22, 60.24, 63.11, 63.12, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен транспорт на патници во друмски сообраќај, други услуги што се во врска со меѓународниот транспорт (шпедиција, складирање, агенциски и слични услуги), застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, малограничен промет со соседните држави.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица одговара со сиот имот.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1040/2002. (116)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 863/02 од 25.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 0300104297-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство и трговија Делта Текс Ко ДОО Кочани, ул. "Штипски пат" бб.

Основање на друштво со ограничена одговорност со фирма Друштво за производство и трговија Делта Текс Ко ДОО Кочани.

Скратена фирма: Делта Текс ДОО Кочани.

Основачи-содружници се: Друштво за трговија и услуги Деликатес експорт-импорт ДОО Кочани и Модна конфекција Деликатес текстил ДОО Кочани.

Седиштето на друштвото е во Кочани на ул. "Штипски пат" бб.

Основната главница на друштвото изнесува 41.427.845,00 денари или 679.145 евра.

Дејности: 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.40, 20.51, 21.21, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.63, 52.11, 52.12, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.24, 65.12, 65.12/3, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сиот свој имот.

Содружниците не одговараат за обврските на друштвото, а ризикот го носат до висина на основачкиот влог.

Управител на друштвото е Бојациевски Бранко од Скопје кој со неограничени овластувања ќе го застапува и претставува друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 863/02. (117)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 902/2002 од 17.10.2002 година, во регистарската влошка бр. 030104687-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги Ина-м ДООЕЛ Кочани ул. "Сремска" бр. 15, Кочани.

Дејности: 01.11, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 05.01, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.91, 15.92, 15.93, 15.95, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.47, 51.53, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.41, 55.42, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, превоз на стоки во меѓународниот патен сообраќај, услуги што се во врска со меѓународниот сообраќај, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги.

Во правниот промет со трети лица Друштвото за производство, трговија и услуги Ина-м ДООЕЛ Кочани ул. "Сремска" бр. 15 настапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото во внатрешнотрговскиот промет ќе го застапува Ирена Маркова, управител без ограничувања.

Друштвото во надворешнотрговскиот промет ќе го застапува Ирена Маркова, управител без ограничувања.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 902/2002. (118)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1061/2002 од 26.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 030106727-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за

трговија, услуги и производство ДАВИД-КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ с. Просениково бр. 241, Струмица.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.21, 01.22/1, 01.41, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 51.11, 51.12, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.26, 51.34, 51.33, 51.36, 51.35, 51.44, 51.43, 51.51, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/1, 52.44/2, 52.46, 52.48, 52.50, 52.63, 55.51, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Грција и Бугарија, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складови, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските кон трети лица друштвото одговара со својот имот.

Единствен содружник на друштвото е лицето Јованка Тасева од с. Просениково, Струмица.

Управител и застапник на друштвото во надворешнотрговскиот промет е лицето Јованка Тасева од с. Просениково, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1061/2002. (119)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 953/2002 од 11.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 03010519?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, услуги и трговија увоз-извоз Манасиеви 2002 ДООЕЛ ул. "Илинденска" бб, Радовиш.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 02.01, 02.02, 05.02, 14.11, 14.21, 14.50, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.93, 15.98/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19, 17.20, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.26, 17.27, 17.28, 17.29, 17.30, 17.31, 17.32, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 25.22, 25.24, 26.21, 26.25, 26.30, 26.40, 26.52, 26.61, 26.63, 26.64, 26.66, 28.11, 28.12, 28.51, 28.52, 28.73, 31.10, 31.20, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 32.20, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 50.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 65.12/3, 72.30, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/3, 74.70, 74.84, 80.41, 91.01, 93.02, 93.95, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки на консигнациони складишта, реекспорт.

Во свое име и за своја сметка одговара со основната главница.

Застапник: Ѓорѓи Манасиев, без ограничување во застапувањето.

Основач: Лазар Лазаров од Радовиш.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 953/2002. (120)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 604/02 од 31.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 03010170?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, угостителство и услуги Импулс ДООЕЛ увоз-извоз Кочани ул. "Климент Охридски" бр. 2, Кочани.

Основање на Друштво за трговија, угостителство и услуги Импулс ДООЕЛ увоз-извоз Кочани ул. "Климент Охридски" бр. 2, Кочани.

Основач - единствен содружник: Горан Димитров од Кочани ул. "Климент Охридски" бр. 2.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.47, 51.21, 51.31, 51.34, 51.35, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.24, 22.11, 22.13, 22.15, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, услуги во меѓународниот транспорт на стоки, меѓународен транспорт на стоки, реекспорт, малограничен промет со соседните земји.

Основниот влог кој основачот - единствениот содружник во предмети го вложува во друштвото изнесува според проценката од овластен судски проценител.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Горан Димитров - управител, без ограничувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 604/02. (121)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1037/2002 од 25.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 03010603?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица за производство, услуги и промет Дивас ДООЕЛ Штип, ул. "Астибо" бр. 23.

Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.23, 01.24, 15.51, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 36.40, 36.50, 50.10, 51.11, 51.16, 51.17, 51.18, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.45, 51.53, 51.56, 51.57, 51.63, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 60.22, 65.12/3, 74.70, 74.84, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи.

Основач на фирмата е физичкото лице Наташа Трајановска од Штип, со стан на ул. "Астибо" бр. 23.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Наташа Трајановска - управител и застапник со неограничени овластувања во управувањето и застапувањето во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1037/2002. (122)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1050/02 од 26.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 03010616?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство и трговија Билјана ДООЕЛ Карбинци.

Основање на ДООЕЛ - Друштво за производство и трговија Билјана ДООЕЛ - Карбинци.

Основач - Билјана Симова с. Раклиш - Радовиш.

Основна главница - 2.500 евра или 153.250,00 денари.

Основачот не одговара.

Дејности: 17.40/1, 17.40/2, 18.21, 18.22, 18.23, 51.21, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.46, 52.50, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Р. Бугарија и СР Југославија, реекспорт, консигнација, лизинг, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства.

Управител на друштвото - Влатко Симов, без ограничувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1050/02. (123)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 788/2002 од 05.09.2002 година, во регистарската влошка бр. 030103547-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за угостителство и трговија Калимеро ДООЕЛ Штип, ул. "Туро Гаковик" бр. 8.

Единствен содружник: Билјана Панева од Штип, ул. "Туро Гаковик" бр. 8.

Основачки влог 2.600 евра или 161.200,00 денари основни средства.

Управител и застапник во надворешнотрговскиот промет е единствениот содружник Билјана Панева, со неограничени овластувања.

Дејности: 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.64, 51.70, 51.11, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.26, 52.27, 52.41, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.46, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, консигнација, посредување во прометот со стоки и услуги.

Неограничени овластувања.

Целосна одговорност.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 788/2002. (124)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1011/2002 од 22.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 030105777-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и услуги Лила ДООЕЛ увоз-извоз Штип, ул. "Булевар ЈНА" бр. 18/10, Штип.

Содружник во друштвото е Љубинка Сарашова од Штип.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.61, 52.63, 60.24, 63.12, 63.40, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, превоз на стоки и патници во меѓународниот сообраќај, застапување и престапување на странско правно и физичко лице, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Љубинка Сарашова - управител со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет со трети лица.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1011/2002. (125)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1036/2002 од 29.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 030106027-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, услуги и трговија увоз-извоз ВИЗАРД-М ДООЕЛ Радовиш, ул. "Маршал Тито" бр. 57.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 05.02, 14.11, 14.21, 14.50, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.87, 15.88, 15.91, 15.93, 15.98/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 21.21, 21.22, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 25.24, 26.21, 26.25, 26.30, 26.40, 26.52, 26.61, 26.63, 26.64, 26.66, 28.11, 28.12, 28.51, 28.52, 28.75, 31.10, 31.20, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.50, 36.63, 45.11, 45.12, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 72.30, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.83, 74.84, 92.72, 93.02, 93.04, 93.05, 95.00, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки на консигнационни складишта, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт.

Во свое име и за своја сметка одговара со основната главница.

Застапник: Миле Ципушев - без ограничување во застапувањето.

Основач: Миле Ципушев од Радовиш.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1036/2002. (126)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 966/02 од 13.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 030105327-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговецот-поединец Дејан Миле Данев ТП Оризари.

Основач: Дејан Миле Данев од Оризари.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63.

Во правниот промет со трети лица трговецот-поединец настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот-поединец одговара лично со целиот свој имот.

Дејан Данев - лице овластено за застапување без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 966/02. (129)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 42/2002, здружение на граѓани со име Здружение на земјоделски производители "Агро-производ-Емануел" - с. Ангелци.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Василево и РМ, а неговото седиште се наоѓа во с. Ангелци.

Од Основниот суд во Струмица, ЗГФ. бр. 42/2002.
(7940)

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 41/2002, здружение на граѓани со име Здружение за спас на с. Моноспитово “Моноблат” - с. Моноспитово.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Муртино и РМ, а неговото седиште се наоѓа во с. Моноспитово.

Од Основниот суд во Струмица, ЗГФ. бр. 41/2002.
(7942)

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 40/2002, здружение на граѓани со име Здружение на земјоделски производители “Еко-продукт” - с. Моноспитово.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Муртино и РМ, а неговото седиште се наоѓа во с. Моноспитово.

Од Основниот суд во Струмица, ЗГФ. бр. 40/2002.
(7945)

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 39/2002, здружение на граѓани со име Фондација “Евро Регион - Струма” - Струмица кое е основано заради развој на регионот.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во Струмица, на ул. “Маршал Тито” бр. 1.

Од Основниот суд во Струмица, ЗГФ. бр. 39/2002.
(7948)

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 16/2002, здружение на граѓани со име Здружение за борба против малигни и полесни психички заболувања “Продолжен живот” - Струмица кое е основано заради остварување права на заболени од малигни заболувања и полесни психички заболувања.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. “Ленинова” бр. 14-1/7, Струмица.

Од Основниот суд во Струмица, ЗГФ. бр. 16/2002.
(7950)

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 36/2002, здружение на граѓани со име Фолклорен ансамбл “Плетенка” с. Ново Село, кое е основано заради развивање на фолклорот.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Ново Село и РМ, а неговото седиште се наоѓа во Ново Село, на ул. “Маршал Тито” бб.

Од Основниот суд во Струмица, ЗГФ. бр. 36/2002.
(7953)

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 38/2002, здружение на граѓани со име Здружение на симпатизери на спортот “Спортин” - Струмица.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. “Крушевска Република” бр. 14, Струмица.

Од Основниот суд во Струмица, ЗГФ. бр. 38/2002.
(7956)

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 31/2002, здружение на граѓани со име Здружение на професионални музичари и интерпретатори “Крешендо” - Струмица.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. “Браќа Миладинови” бр. 34, Струмица.

Од Основниот суд во Струмица, ЗГФ. бр. 31/2002.
(7957)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации се запишува Здружение на самохрани мајки “ХЕРА” Кавадарци, со скратен назив ЗСМ “ХЕРА” Кавадарци.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. “Браќа Џунови” бр. 50/а, Кавадарци, а ќе делува на територијата на Република Македонија.

Основни цели и задачи на здружението се: промоција на мир; организирање на граѓанско општество; поддршка на оние што имаат потреба; развој на граѓанско општество, демократија и подигање на свеста во градските средини; развој и подигање на свеста кај населението во руралните средини; итна потпомош; обезбедување ефикасна соработка со институциите и донаторите; економски развој на заедниците.

Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. бр. 2/03. (7959)

Со решение Рег. ЗГФ. бр. 1/2003 од 20.03.2003 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води во Основниот суд во Крушево под реден број 1 за 2003 година се запишува здружение на граѓани со име Здружение за екологија и развој на регионот во рамките на туризмот, земјоделието и стокарството по европски стандарди и норми Крушево, “Отворено хумано општество” - Крушево.

Скратен назив на здружението е “Крушево отворено хумано општество” - Крушево.

Седиштето на здружението се наоѓа во Крушево, на ул. “Томе Никле” бр. 78, а истото ќе дејствува на територијата на град Крушево и на територијата на Република Македонија.

Лице овластено за застапување на здружението е претседателот на здружението Горан Кузмановски од Скопје.

Здружението се стекнува со својство на правно лице со денот на уписот во регистарот на 20.03.2003 година.

Од Основниот суд во Крушево, Рег. згф. бр. 1/2003.
(7962)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1502 се запишува здружението на граѓани МИД-МАКЕДОНСКО ИСТРАЖУВАЧКО ДРУШТВО, со скратени име МИД, со седиште на Скопје, Младински културен центар, кеј. “Димитар Влахов” бб.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на градење на современо цивилно општество врз принципите на т.н. одржлив развој преку спроведување на истражувања од сите сфери на науката, а особено во проучувањето и разрешувањето на интердисциплинарните и мултидисциплинарни проблеми, заштита на природната средина, културното наследство и човековите права, организирање на научни и стручни истражувања, собири, предавања и семинари како и соработка со поединци, друштва и асоцијации од градот, државата и странство.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 17.02.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 45/03.
(8001)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1501 се запишува здружението на граѓани Центар за анимација и рекреација - ВЕКТОР Скопје, со скратено име ЦАР-ВЕКТОР-Скопје, со седиште во Скопје, на бул. "Кочо Рацин" бр. 20/14.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на развивање и рекреација во функција на здравјето на поединците, насочување на популацијата кон здрав живот без разлика по верска или национална припадност, развивање на македонскиот спорт и рекреација, подигнување на свеста кај младиот дух без оглед на старосната граница, за здрав умствен и физички развој и проекти од областа на екологијата.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 07.03.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 48/03.
(8002)

Барањето за промена на седиштето на подружницата на странската фондација Конрад Аденауер Фондација, од Бон - СР Германија, се уважува.

Во иднина седиштето на подружницата на странската фондација Конрад Аденауер Фондација, во Република Македонија ќе се наоѓа на ул. "Максим Горки" бр. 16, кат 3.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Ш.П.С.О. бр. 8/00.
(8003)

Барањето за промена на седиштето на здружението на граѓани Фудбалски клуб ВАРДАР од Скопје, се уважува.

Во иднина седиштето на здружението на граѓани Фудбалски клуб ВАРДАР ќе се наоѓа во Градски парк - кампинг бб, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.З.Г. бр. 347/99.
(8004)

Барањето за измени и дополнување на Статутот на здружението на граѓани Сојуз на студенти на Филолошки факултет - Скопје, со седиште во Скопје, на бул. "Крсте Мисирков" бб, Скопје, се уважува.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.З.Г. бр. 618/99.
(8005)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1504 се запишува здружението на граѓани Танцов спортски клуб "КАРМЕНТА" со седиште во Скопје, на ул. "Даме Груев" бр. 1-5/3.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на поттикнување и развој на спортските танцови активности на децата и младите, организирање и спроведување на спортски танцов тренинг, натпревари, приредби и манифестации, организирање и учество на семинари како и соработка со други спортски клубови од Р. Македонија и од странство.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 11.03.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 49/03.
(8006)

Барањето за промена на седиште на подружницата на странската организација Меѓународен Борд за истражување и размена инц - ИРЕКС Про Медиа, од Вашингтон, Њу Џерси - САД, се уважува.

Во иднина седиштето на подружницата на странската организација Меѓународен Борд за истражување и размена инц - ИРЕКС Про Медиа, од Вашингтон, Њу Џерси - САД, во Република Македонија ќе се наоѓа на ул. "Васил Стефановски" бр. 23, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV.П.С.О. бр. 17/00.
(8007)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение Ст. бр. 122/03 од 24.03.2003 година се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за занаетски, услужни и трговски работи 29 Ноември-Глас-Монт ДООЕЛ од Скопје, со седиште на ул. „3-та Македонска бригада“ бб, со жиро сметка број 200000034971596 Стопанска банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02033157?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. Истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Друштво за занаетски, услужни и трговски работи 29 Ноември-Глас-Монт ДООЕЛ од Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (7484)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III Ст. бр. 116/03 од 20.03.2003 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги ОСМАН-Осман ДООЕЛ Скопје експорт-импорт, со седиште на ул. „Виргино“ бр. 85 Скопје со жиро сметка 300000000518210 при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка 02008910?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги ОСМАН-Осман ДООЕЛ експорт-импорт Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (7488)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение Ст. бр. 1279/96 од 29.06.1999 г. ПТУ „Сигма стар“ од Скопје е заклучена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги „Сигма стар“ увоз-извоз од Скопје со седиште на ул. „Иво Р.Пола“ бб и жиро сметка 40120-601-325885 е заклучена.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7536)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II Ст. бр. 3/03 од 20.03.2003 година се отвора стечајна постапка над должникот Фотокопир БЕТИ ТП Елизабета Стеван Тодевска со седиште на ул. „Питу Гули“ бр. 55 со жиро сметка 300000000195782 при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка 02022200?-6-09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Фотокопир БЕТИ ТП Елизабета Стеван Тодевска се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (7549)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со Решение II. Ст. бр. 254/01 од 29.10.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие во приватна сопственост за трговија на големо и мало, производство, услуги и увоз-извоз „МИНИПРОМ“ Ц.О. Скопје, со седиште на бул. „АВНОЈ“ бр. 74 со жи-

по сметка 40100-601-183192 и регистарска влошка 1-25313-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие во приватна сопственост за трговија на големо и мало, производство, услуги и увоз-извоз „МИНИПРОМ“ Ц.О. од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (7552)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение Ст. бр. 130/03 од 24.03.2003 година се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за производство и трговија на големо и мало Холанд Шоп Адем Качаревик ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, со седиште на ул. „14-та Бригада“ бр. 15-а, со жиро сметка бр. 40100-601-454470 и регистарска влошка бр. 020281267-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. Истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Друштво за производство и трговија на големо и мало Холанд Шоп Адем Качаревик ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (7615)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 89/03 од 25.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги ИНФИМА Слободан ДООЕЛ увоз-извоз со седиште на ул. „Гемидиска“ бр. 54-Б, со жиро сметка 40110-601-412980 и регистарска влошка бр. 020042387-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги ИНФИМА Слободан ДООЕЛ увоз-извоз се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (7752)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 25/2003 од 21.03.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за угостителство, земјоделство, производство, градежништво, трговија, сообраќај и услуги АНТИКА-1 Фатмир и др. ДОО увоз-извоз од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (7754)

Основниот суд во Куманово објавува дека со Решение Ст. бр. 25/2003 од 24.02.2003 г. е отворена стечајна постапка над Претпријатието за надворешен и внатрешен промет на големо и мало „ЈУ-Голд Компани“ ЦО Куманово, ул. „11 Ноември“ бр. 240 со ж-ска 40900-601-3390 при Агенцијата за блокирани сметки на РМ и 510-000000087894 при КИБ АД Куманово и број на рег. влошка 1-5583-0-0-0 и Срег. бр. 3992/90 од 03.09.1990 г. на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Со истото решение согласно член 64 од ЗС поради немање на имот е заклучена отворената стечајна постапка над горе наведениот стечаен должник.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатијата на Основниот суд Скопје I - Скопје, а Агенцијата за блокирани сметки на РМ Скопје и КИБ АД Куманово да извршат гаснење на жиро сметките на должникот.

Од Основниот суд во Куманово. (7756)

Основниот суд во Куманово објавува дека со Решение Ст. бр. 25/2003 од 24.02.2003 г. е отворена стечајна постапка над Друштво за производство, трговија и услуги „ЈУ-Голд Компани“ Зоран ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. „11 Ноември“ бр. 240 со ж-ска 40900-601-65896 при Агенцијата за блокирани сметки на РМ и 510-000000087894 при КИБ АД Куманово и број на рег. влошка 020403357-8-03-000 и рег. бр. 1085/2001 од 30.03.2001 г. на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Со истото решение согласно член 64 од ЗС поради немање на имот е отворена стечајна постапка над горе наведениот стечаен должник.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатијата на Основниот суд Скопје I - Скопје, а Агенцијата за блокирани сметки на РМ Скопје и КИБ АД Куманово да извршат гаснење на жиро сметките на должникот.

Од Основниот суд во Куманово. (7758)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решение Ст. бр. 20/2003 г. од 28.2.2003 година е отворена стечајна постапка на должникот Претпријатие за промет и услуги „АГРОМИНГ“ увоз-извоз ДОО Тетово, с. Прелубиште, ж.с. 41500-601-35550 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки ПЕ Тетово, запишано при Окружен стопански суд - Скопје, под Срег. бр. 986/94 со регистарска влошка бр. 1-45996-0-0-0.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на претпријатијата што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (7759)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 29/2003 од 21.03.2003 год. отворена е стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија, угостителство и услуги АКО КОМПАНИ Абдул и др. ДОО експорт-импорт од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (7760)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 151/2002 од 13.05.2002 година, отвори стечајна постапка над должникот ТП „Олгица, Ристо Јазакиевска САБА“ трговија на мало-Скопје, со седиште на ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 49 и жиро сметка 40100-601-429194, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот ТП „Олгица, Ристо Јазакиевска САБА“ трговија на мало-Скопје, со седиште на ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 49 и жиро сметка 40100-601-429194, се заклучува.

Да се објави оглас во „Службен весник на РМ“ и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7799)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 66/2002 од 14.02.2003 година, отворена е стечајна постапка над должникот „ОХИС-ГЕС“ АД ОХИС ДОО од Гостивар.

За стечаен управник се определува лицето Радослав Кипроски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36, со број на телефон 02/225-600.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и права над должникот, како и доверителите кои имаат различни права над недвижности на должникот, во рок од 30 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се закажува рочиште за собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собранието на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник, доверителите одлучуваат за понатамошниот тек на постапката, за ден 9.05.2003 година во 11,00 часот, сала број II на овој суд.

Од Основниот суд во Гостивар. (7806)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решени III. Ст. бр. 138/03 од 25.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за трговија на големо и мало Универзал 2 Ибрахим ДООЕЛ експорт-импорт од Скопје, со седиште во с. Љуботен-Чарир, со жиро сметка број 300000001180041, Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 020243927-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. Истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Друштво за трговија на големо и мало Универзал 2 Ибрахим ДООЕЛ експорт-импорт од Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (7824)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решени III. Ст. бр. 125/03 од 24.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за производство, промет и услуги ДБР-ТАС Динмче ДООЕЛ експорт-импорт од Скопје, со седиште на ул. "5" бр. 4 во с. Ржаничино, Петровец, со жиро сметка број 300000000200729, Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 020191177-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. Истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Друштво за производство, промет и услуги ДБР-ТАС Динмче ДООЕЛ експорт-импорт од Скопје, со седиште на ул. "5" бр. 4, во с. Ржаничино, Петровец од Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (7825)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решени III. Ст. бр. 112/03, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "ЕУРОМОДА" ДОО Скопје, со седиште на бул. "Илинден" бр. 80, Скопје, со жиро сметка 230000000006155 и регистарска влошка 1-24608-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "ЕУРОМОДА" ДОО Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (7894)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение Ст. бр. 38/02 од 18.03.2003 година, е отворена стечајна постапка над стечајниот должник Претпријатие за производство на конфекција и трикотажа "Гевар-компани" ДОО од Гевгелија, ул. "Моински пат" бб и жиро сметка бр. 41610-601-35001 при ЗПП Гевгелија, односно сега кај Агенцијата за работа со блокирани сметки, но истата не се спроведува заради немање на имот од кој би се намириле трошоците на стечајната постапка. Отворената стечајна постапка над должникот "Гевар-компани" од Гевгелија веднаш се заклучува.

Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 дена од објавувањето преку овој суд до Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд во Гевгелија. (8016)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 19/01 од 26.12.2002 година, е заклучена стечајната постапка над стечајниот должник ТД "РИГОНА" Живко и други ДОО од с. Стојаково, со седиште во с. Стојаково и број на жиро сметка 41610-601-42242 при ЗПП Гевгелија.

Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 дена од објавувањето преку овој суд до Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд во Гевгелија. (8017)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 244/02 од 19.03.2003 година, поведе претходна постапка на постапката за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот "Туристичка Населба-Отешево", Отешево, број на жиро сметка 40310-601-83419 при Агенцијата за блокирани сметки Ресен.

За стечаен судија се определува судијата на овој суд и член на стечајниот совет Злата Мацароска.

Се закажува рочиште поради изјаснување на предлогот за отворање на стечајна постапка на ден 18.04.2003 година во 14,00 часот, судница 31 при овој суд.

Против ова решение за поведување на претходна постапка посебна жалба не е дозволена.

Се определуваат следните мерки на обезбедување.

За привремен стечаен управник се определува Цаглевик Франьо, ул. "Гаврило Принцип" бр. 30, мобилен телефон 070/557-626.

Се определува дека должникот може да располага со својот имот само со претходна дозвола на привремен стечаен управник.

Се задолжува привремен стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водење на претпријатието на должникот се до донесување на одлука за отворање на стечајна постапка, да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката, да ја утврди имотната состојба и материјално финансиското работење на должникот, правата и обврските на должникот и неговите побарувања, да сочини писмен извештај кој во рок од 15 дена од приемот на ова решение да го достави до судот.

Се повикуваат должниците на стечајниот должник своите обврски и должниковите солидарни содолжници и гаранции без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот, неговиот законски застапник и одговорните лица кај должникот да му овозможат на привремен стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги преземе потребните дејствија и да ги реализира обврските од ова решение, како и да му допустат и дадат на увид трговски книги и целокупната деловна документација и евиденција.

Се налага на должникот на должникот по приемот на ова решение, а до правосилноста на решението по предлогот за отворање на стечајната постапка, да не

врши уплата и да не дава налог за исплата било од готовинските средства и касата на должникот, било од жиро сметката на должникот, како и да не врши никакво отуѓување и оптеретување на подвижниот и недвижниот имот на должникот, а на нотарите име се налага да не вршат заверка на такви договори.

Се налага на Агенцијата за работа со блокирани сметки Ресен, по приемот на ова решение, а до правосилноста на решението по предлогот за отворање на стечајната постапка, да не ги извршува наплатите на должникот кои се наоѓаат на наплата кај агенцијата.

Се налага на извршното одделение при овој суд и Основниот суд во Ресен, по приемот на ова решение, па до правосилноста на решението по предлогот за отворање на стечајната постапка, да застане со извршување по предлозите на доверителите против должникот, а кои се однесуваат на наплата од имотот на должникот, било подвижен или недвижен или ставање на забрана на располагање на паричните средства од благатајната на должникот или сметката на должникот.

Решението да се објави на огласните табли на судот, "Службен весник на РМ" и кај должникот.

Решението да се достави до Одделот за регистрација на трговските фирми при овој суд, заради запишување во трговскиот регистар, до катастарот во Ресен, до предлагачот, до должникот, до привремениот стечаен управник, до Јавното правобранителство Битола, Јавното обвинителство Ресен, Извршното одделение при овој суд и Основниот суд во Ресен, Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје и Ресен и до нотарите на подрачјето на Битола и Ресен.

Против ова решение за определување на мерките за обезбедување, посебна жалба не е дозволена.

Од Основниот суд во Битола. (7895)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 62/2002 од 28.02.2003 година, отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет, производство и услуги "МОРАВА-КОМПАНИ" експорт-импорт од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на имот. Отворената стечајна постапка, над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (7896)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 215/02, над Друштвото Акрополис ДООЕЛ увоз-извоз Битола, ул. "Нахчански пат" бр. 17 А, со Трег. бр. 01012828?-03-000, дејност трговија, жиро сметка 500-0000000203242, при Стопанска банка АД Битола отворена стечајна постапка, не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (7914)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст. бр. 169/02 од 03.03.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДТУ Глобал увоз-извоз ДООЕЛ од с. Добрејци, со жиро сметка бр. 2220421100430603, што се води при Македонска банка АД Скопје, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (7917)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 12/03 од 24.03.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги

увоз-извоз Мартин месо продукт ДОО-Штип, со жиро сметка бр. 200000023177366 кај Стопанска банка АД Скопје, филијала Штип.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги увоз-извоз Мартин месо продукт ДОО Штип се заклучува, затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на решението должникот Друштво за трговија и услуги увоз-извоз Мартин месо продукт ДОО Штип, да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип.

(7920)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 133/03 од 25.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Претпријатие за промет на големо и мало АЛЕКС-ГРАНД ОРИОН ДОО увоз-извоз од Скопје, со седиште на ул. "Огњан Прица" бр. 8, со жиро сметка број 40100-601-391787 и регистарска влошка 1-68986-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје, и истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие за промет на големо и мало АЛЕКС-ГРАНД ОРИОН ДОО увоз-извоз од Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје.

Од Основниот суд Скопје II- Скопје.

(8077)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 36/03 од 17.02.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за транспорт, трговија и услуги ГОЛДИНГ ДОО увоз-извоз Скопје со седиште на бул. "Јане Сандански" бр. 114/1-20, со жиро сметка 300000001300903 и регистарска влошка 02043766?-3-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајната постапка над должникот Друштво за транспорт, трговија и услуги ГОЛДИНГ ДОО увоз-извоз Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје.

Од Основниот суд Скопје II- Скопје.

(8078)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 20/03 од 10.02.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за промет и услуги "НО-КО-КОМЕРЦ" Бранко - увоз-извоз ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. "Теодосиј Обрадовиќ" бр. 8, со жиро сметка 300000000726275 и регистарска влошка 02038026?-3-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајната постапка над должникот Друштво за промет и услуги "НО-КО-КОМЕРЦ" Бранко - увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје.

Од Основниот суд Скопје II- Скопје.

(8079)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 134/03 од 25.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за промет и угостителство Раички-Комерц Милош ДООЕЛ од Скопје, со седиште на бул. "АВНОЈ" бр. 48-1/3, со жиро сметка број 40100-601-47142 и регистарска влошка бр. 02011715?-8-09-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје, истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Друштво за промет и угостителство Раички-Комерц Милош ДООЕЛ од Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје.

Од Основниот суд Скопје II- Скопје. (8080)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 621/96 од 05.03.1997 година, отворена е стечајна постапка над Производното трговско претпријатие за промет на мало и големо "БАМБИ ТЕКС" - Скопје, со седиште на ул. "Петар Драганов" бр. 10, со жиро сметка бр. 40120-601-35155 но истата не се спроведува поради немање на материјални средства за формирање на стечајната маса.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Производно трговско претпријатие за промет на мало и големо "БАМБИ ТЕКС" - Скопје, со седиште на ул. "Петар Драганов" бр. 10.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I- Скопје. (8083)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 140/03 од 25.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за сервисирање, производство, транспорт, промет АЛЕКС-ЕМИ Гоце ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Првوماјска" бр. 11/1-23, со жиро сметка бр. 40110-601-158290 и регистарска влошка 020269487-8-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје, истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Друштво за сервисирање, производство, транспорт, промет АЛЕКС-ЕМИ Гоце ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје.

Од Основниот суд Скопје II- Скопје. (8087)

Се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за обработка на дрво, услуги и откуп на земјоделски производи БИС ДИК ДОО Велес, ул. "Марксова" бр. 16-1/11 со жиро сметка 41600-601-6436, Агенција за блокирани сметки Велес, истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за обработка на дрво, услуги и откуп на земјоделски производи БИС ДИК ДОО Велес, ул. "Марксова" бр. 16-1/11 со жиро сметка 41600-601-6436, Агенција за блокирани сметки Велес, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје.

Решението да се достави до Одделот за регистрација при Основниот суд Скопје I- Скопје поради запишување во судскиот регистар како и до Државниот завод за геодетски работи, одделение за премер и катастар Велес, заради запишување во јавните книги и до Основното јавно обвинителство во Велес.

Да се објави оглас на огласната табла на судот и во "Службен весник на Република Македонија".

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд во Велес. (8112)

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 12/03 од 12.03.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги

Речебије Рамадани Буки Комерц увоз-извоз ДООЕЛ Кичево ул. "Исеин Акиоски" бр. 139 и истата не се спроведува поради немање на средства за стечајната маса и се заклучува стечајната постапка над наведениот должник согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (8091)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 63/02 од 11.03.2003 година, отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, транспорт, производство и услуги "ТРАНСЛАП" Марјан ДООЕЛ - Кавадарци, ул. "Димката Габерот" бр. 8, со жиро сметка бр. 41620-601-29198, при Агенцијата за работа со блокирани сметки ПЕ Кавадарци, регистриран со решение Трег. бр. 7503/99 од 11.04.2000 година на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за трговија, транспорт, производство и услуги "ТРАНСЛАП" Марјан ДООЕЛ - Кавадарци, ул. "Димката Габерот" бр. 8, со жиро сметка бр. 41620-601-29198, при Агенцијата за работа со блокирани сметки ПЕ Кавадарци, регистриран со решение Трег. бр. 7503/99 од 11.04.2000 година, се заклучува.

Од Основниот суд во Кавадарци. (8092)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 51/03 од 21.03.2003 година, над Трговецот поединец Солановски Славе Стевче ВИА ИГНАЦИЈА ресторани и гостилници (без соби за сместување) ТП Битола, со дејност ресторани и гостилници (без соби за сместување) и жиро сметка 40300-601-110599 при Агенцијата за работа со блокирани сметки Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (8102)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 65/03 од 21.03.2003 година, над Друштвото за производство, трговија и услуги КАЛЕШ АНГА Сузана ДООЕЛ увоз-извоз Битола, со дејност трговија на мало со колонијални производи - стоки и жиро сметка 500-0000000331-04 при Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (8103)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 35/03 од 21.03.2003 година, над Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало МИС-МАНИ увоз-извоз Димитрова Магдалена ДООЕЛ Битола, со дејност трговија на мало и жиро сметка 500-0000001684-19 при Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (8104)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 59/03 од 21.03.2003 година, над Друштвото за производство, трговија и услуги ФАСТИК ДООЕЛ увоз-извоз с. Бистрица, со дејност трговија на мало и жиро сметка 290-2000000490-26 при Тетекс Кредитна банка АД Скопје филијала Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (8105)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 52/2003 од 10.03.2003 година, над Друштвото за транспорт, шпедиција, трговија "Гулич" Велјанов Васко ДООЕЛ увоз-извоз Битола, ул. "Охридска" бр. 273, Битола рег. влошка. 010017897-8-06-000 на Основниот суд Би-

тола, со дејност превоз на стоки во друмскиот сообраќај и жиро сметка број 500-0000001518-32 при Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (8106)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 53/03 од 21.03.2003 година, над Друштвото за производство, радио такси и трговија на големо и мало Живко Лозановски БАЛТИН-МЕРЦЕДЕС увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со дејност такси превоз и жиро сметка 40300-601-14471 при Агенцијата за работа со блокирани сметки Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (8107)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 33/03 од 21.03.2003 година, над Трговецот поединец за трговија Зоран Иван Ивановски ТП Битола, со дејност превоз на стоки и жиро сметка 40300-601-100132 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (8108)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 71/03 од 21.03.2003 година, над Трговското друштво за производство, трговија и услуги МАНАЛКО ЕКСПОРТ Битола ДООЕЛ, со дејност трговија на мало и жиро сметка 200000021641953 при Стопанска банка АД Скопје филијала Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (8109)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 22/03 од 7.02.2003 година, е отворена стечајна постапка над стечајниот должник Претпријатие за градежно-занаетчиски работи и трговија на големо и мало увоз-извоз РУЕНГРАДБА ц.о. Крива Паланка, ул. "8 март" бр. 97, со истото решение е заклучена отворената стечајна постапка над Претпријатието за градежно-занаетчиски работи и трговија на големо и мало увоз-извоз РУЕНГРАДБА ц.о. Крива Паланка, ул. "8 март" бр. 97.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основен суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово, Ст. бр. 22/03. (8211)

Стечајниот совет при Основниот суд во Струга составен од судиите Менка Опетческа како претседател на советот и судиите Мими Нанушеска и Светлана Попоска како членови на советот, постапувајќи во стечајната постапка према АД хотел „Изгрев“ Струга, согласен член 246 од Законот за стечај, свикува рочиште за ден 25.04.2003 година во 12 часот на кое ќе се разгледува предложениот стечаен план, ќе се утврдат гласачките права на доверителите и конечно ќе се гласа по предложениот стечаен план.

За оние доверители кој што не примиле и не се запознаени со стечајниот план и примените изјаснувања истите се достапни за увид на учесниците во судскиот регистар.

Од Основниот суд во Струга. (8190)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 220/02 и 252/02 од 24.03.2003 година над стечајниот должник „Фабрика за добиточна храна“ Радобор, жиро-сметка 40300-601-8906 при Агенцијата за блокирани сметки Битола, отвори стечајна постапка.

За стечаен судија се определува Злата Мацароска судија при Основниот суд во Битола и член на стечајниот совет.

За стечаен управник се определува Коле Волчески од Битола, ул. „Прилепска“ бр. 53 а, домашен телефон 047-41-032, мобилен 070-694-752.

Се повикуваат доверителите кои имаат побарување од стечајниот должник, доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и права на должникот како и доверителите кои имаат различни права врз недвижности на должникот, а кој не се запишани во јавните книги, во рок од 30 дена од објавувањето на ова решение во „Службен весник на РМ“, да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник на адреса на стечајниот должник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски према стечајниот должник да ги исполнат кај стечајниот управник.

Се закажува рочиште за испитување и утврдување на пријавените побарувања - испитно рочиште за 5.05.2003 година, во 13,00 часот, судница 31 - Основен суд во Битола.

Се свикува собрание на доверителите на должникот за 5.05.2003 во 13.30 часот, судница 31 во Основниот суд во Битола, на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник, доверителите ќе одлучуваат за натамошниот тек на стечајната постапка извештајно рочиште.

Огласот на огласната табла на Основниот суд во Битола е истакнат на 24.03.2003 година, во 14,00 часот.

Се откажува рочиштето од 18.03.2003 година.

Од Основниот суд во Битола. (8202)

ЛИКВИДАЦИИ

Ликвидациониот управник Зиси Доновски од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 467/03 од 28.02.2003 година, објавува дека Трговското друштво за производство, услуги и трговија ЛК-КОМЕРЦ Лефтер ДООЕЛ, експорт-импорт од Скопје, ул. "Пиринска" бр. 28, со жиро сметка при Комерцијална банка АД Скопје бр. 3000000000986429, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот управник, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (7797)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 732/2003 од 28.02.2003 година, во регистарската влошка бр. 02032050?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на ДООЕЛ на Друштвото за интелектуални услуги и посредување ЕЛПИС 2 Лилјана ДООЕЛ Скопје, ул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 22, локал 4.

За ликвидатор се запишува Лилјана Стојановска и се запишува престанок со работа на друштвото.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 732/2003. (8008)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 759/2003 од 14.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 02038645?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на ДОО на Друштвото за транспорт, трговија и услуги ГРАНЕКС МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје импорт-експорт ул. "Васил Горгов" бр. 20, влез 01, кат подрум, локал бр. 11, Скопје.

За ликвидатор се запишува Васко Атанасов и се запишува престанок со работа на друштвото.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 759/2003. (8009)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 781/2003 од 10.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 02009913?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Трговското друштво за трговија на големо и мало КОМАКО Екатерина ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 153, локал 15.

Се запишува ликвидаторот Ристо Ѓоргоноски во фирмата Трговско друштво за трговија на големо и мало КОМАКО Екатерина ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 153, локал 15.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 781/2003. (8010)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 838/03 од 20.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 02034379?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на АЛ-ФИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Друштво за производство, угостителство, трговија и услуги ДООЕЛ увоз-извоз с. Волково, Скопје.

За ликвидатор се запишува Славковска Јутта.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 838/03. (8012)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 454/03 од 18.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 02011733?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар заклучувањето на ликвидационата постапка на Трговското друштво за производство, трговија и транспорт БУШИ Љусјани и други ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Дижонска" бр. 13-10.

Бришење на: Трговското друштво за производство, трговија и транспорт БУШИ Љусјани и други ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Дижонска" бр. 13-10.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 454/03. (8013)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 777/2003 од 14.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 02048118?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за производство, трговија, сообраќај и складирање АНТЕНА АС ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Ресенска" бр. 14/2-7, Скопје.

Правното лице престанува со работа на 28.02.2003 година, и за ликвидатор се определува Димитровска Мирјана од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 777/2003. (8014)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 619/2003 од 24.02.2003 година, во регистарската влошка бр. 02008931?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на Јавното трговско друштво за трговија и услуги ДЕНИ КОМ 95 Јовановска Даниела и др. увоз-извоз с. Шемшово, Јегуновце.

За ликвидатор се запишува Симјановска Тања и се запишува престанок со работа на друштвото.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 619/2003. (8015)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште: КО Вазарци, КП бр. 37, дел 2, план 003, скица 010, викано место "Тисовец" култура - лозје, класа 5, со вкупна површина од 5.100 м² сопственост на Ристана Ташева од с. Вазарци,

Кавадарци, евидентирано на Имотен лист бр. 39 издаден од Државен завод за геодетски работи Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 95.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (8088)

Се продава недвижност и тоа: КП бр. 3393 со пл.ск 17/70 м.в. "Град" двор со П=261 м² и КП бр. 3393 со пл.ск 17/70 м.в. "Град" под објект со П=162 м² заведен во Поседовен лист бр. 1446 за КО Кичево сопственост на должникот Ариф Селаудин ул. "Крушевска" бр. 10, Кичево, по пат на усно јавно надавање со почетна најниска цена од 6.200.000,00 МКД, согласно изјавата за извршена проценка од страна на заложиениот доверител, а преку неговиот полномошник Баки Алили адвокат од Кичево, кое ќе се одржи во просториите на нотарската канцеларија на нотарот Иса Ајдини, ул. "Кузман Јосифовски Питу" бб, на ден 18.04.2003 година со почеток во 15,00 часот.

Заинтересираните лица за купување за заложената недвижност ќе можат да учествуваат на усно јавно надавање доколку најдоцна до денот на усното надавање положат 10% од утврдената најниска почетна цена на недвижноста.

Заложената недвижност може да се разгледа од страна на заинтересираните лица секој работен ден од 14,00 до 16,00 часот со одобрение на нотарот Иса Ајдини.

Надавањето се заклучува по истекот на три минути непосредно по ставањето на најповолната понуда. Купувачот е должен да ја положи вкупната купопродажна цена најдоцна во рок од 8 дена од денот на продажбата. Во спротивно, го губат правото на враќање на гаранцијата. Данокот на промет на предметната недвижност го плаќа купувачот. (8089)

Се продава недвижен имот, земјоделско земјиште лозје класа 5 на м.в. "Село" за КО Гавато на КП 1352 за КО Гавато и тоа идеален дел од 51/101 или 350 м² од вкупната површина која изнесува 695 м², запишана во ПЛ бр. 583 за КО Гавато за вкупна купопродажна сума од 25.000 денари, сопственост на Ангеловски Благоја од Битола, ул. "Штипска" бр. 4-а.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот м-р Веселинка Здравкова од Битола, ул. "Мечкин Камен" бр. 20, Битола. (8110)

Се продава идеален дел од 1/3 од недвижен имот во Скопје кој се наоѓа во К.О. Ново Село, Г. Петров на К.П. 343/6, план 2, на викано место "Гол", кој претставува нива од 3-та класа со вкупна површина од 2.175 м² запишана во Поседовен лист бр. 2054 за К.О. Ново Село, Г. Петров како сосопственост со идеален дел од 5/6 на продавачот Љубомир Ѓуревски со живеалиште во с. Ново Село, Скопје за продажна цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат лицата кои имаат право на првенствено купување на посочениот недвижен имот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот писмено

но да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Папазов од Скопје, ул. "Горче Петров" бр. 22. (8065)

Се продава недвижност: КП 711, на место викано "Село", нива, класа 3, во површина од 1220 м², кој имот е подробно опишан во поседовен лист 36 за КО Дедебалци, сопственост на Анѓа Ристевска од с. Дедебалци, Битола за вкупна купопродажна цена од 38.500,00 денари.

Се повикуваат лицата кои имаат право на првенствено купување и тоа сосопствениците, заедничките сопственици и соседи чие земјиште граничи со недвижниот имот предмет на продажбата во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на предимство на купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Виолета Ангеловска, ул. "Јосиф Јосифовски" бб, 7000 Битола. (8193)

Се продава земјоделско земјиште: нива на КП 6413 дел 1 во м.в. "Самарот", класа 6 во површина од 7003 м² и интензивно лозје на КП 6413 дел 2 во м.в. "Самарот", класа 4 во површина од 3481 м² заведени во Имотен листа бр. 966 КО Кавадарци 1 вон, издаден од ДЗГР - Одделение за премоер и катастар Кавадарци, сопственост на Грозданов Горе Тодор од Кавадарци, ул. "Миле В'чков" бр. 16, за вкупна купопродажна цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици и соседите чие што земјиште граничи со земјиштето што се продава и кои имаат првенствено купување, како и сите заинтересирани лица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојаноска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (8121)

Над недвижниот имот сопственост на ДТУ АГРО-МЕХАНИКА АД увоз-извоз Скопје, кој се наоѓа во КО Центар 1 и тоа: КП бр. 10096 згр. 1, вл. 001, кат ПО, стан 000, намена на зградата 00518, на ул. „Маркс и Енгелс“ бр. 3, собност 003, во пов. од 43 м² и КП бр. 10097 згр. 1, вл. 001, кат ПР, стан 000, намена на зградата 00570, на ул. „Маркс и Енгелс“ бр. 3, собност 002, во пов. од 115 м², видно од Имотен лист бр. 11458 за КО Центар 1 е заснован залог со Нотарски акт - Договор за залог (хипотека) кај нотар Виолета Петровска Стефановска за подрачје на Основниот суд Скопје I - Скопје, под ОДУ бр. 17/03 од 26.03.2003 година во корист на заложниот доверител ЗК ПЕЛАГОНИЈА - Битола, за обезбедување на парично побарување во износ од 7.500.000,00 денари. (8147)

Над недвижниот имот Деловна просторија во Струмица на ул. „Ленинова“ изградена на КП. бр. 1728/1, зграда 1 кат IПР со намена 00570 м.в. „Ленинова“ во КО Струмица со површина од 39 м²; видно во Имотен лист бр. 1724 за КО Струмица од 19.03.2003 година на РГУ катастар Струмица сопственост на хипотекарниот должник Друштво за производство, услуги и трговија ЦАНЕ увоз-извоз ДООЕЛ Струмица е заснован залог со Нотарски акт ОДУ. бр. 59/03 од 25.03.2003 година во корист на заложниот доверител Стопанска банка АД-Скопје за обезбедување на парично побарување во износ од 1.000.000,00 денари. (8195)

НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНА ГЛАВНИЦА

Врз основа на член 204 од ЗТД и Одлуката на Собранието на акционери на Друштвото за производство, трговија и угостителство ЛОВЕЦ АД Тетово, од 24.04.2002 година се намерава да се намали основната главница на Друштвото за производство, трговија и угостителство ЛОВЕЦ АД Тетово, ул. "Б. Кидрич" бр. 1, така што основната главница на друштвото од 35.380.700,00 денари, односно 570.954 ЕУР, се намалува во износ од 24.314.800,00 денари, односно 396.652,52 ЕУР, заради повлекување на акции.

Со тоа се менува висината на основната главница на друштвото и истата со намалување изнесува 11.065.900,00 денари, односно 180.520,4 ЕУР.

Друштвото е согласно на доверителите да им ги исплати побарувањата или да им даде гаранција.

Ако по истекот од 90 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", не биде поднесено побарување, се смета дека доверителите се согласни со намерното намалување на основната главница.

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважечки следните печати:

Печат под назив: "ЈЗО Завод за здравствена заштита - Скопје п. о. Скопје 1". (8161)

Печат под назив: "Самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Р. М. С. О. завод за здравствена заштита Скопје. (8165)

Се огласуваат за неважечки следните документи:

Службена легитимација рег. бе. ТЕ/2012 на име Темелко Стојкоски, издадена од Министерство за правда, на службено лице-надзорник во Воспитно поправен дом -Тетово.

Службена легитимација рег. бе. ТЕ/2011 на име Сашо Анески, издадена од Министерство за правда, на службено лице-надзорник во Воспитно поправен дом -Тетово.

Пасош бр. 1358068 на име Накова Бетка, ул. "Партизанска" бр. 14, Пробиштип. (8027)

Пасош бр. 742937 издаден од СВР-Скопје на име Орхан Максотов, ул. "С. Кавракиров" бр. 10а /2-6, Скопје. (8134)

Пасош бр. 1661133/01 издаден од СВР-Скопје на име Јакимовски Игор, с. Марино, ул. "502" бр. 20, Скопје. (8145)

Пасош бр. 1218896 издаден од СВР-Скопје на име Муамет Имеровски, ул. "Чаирска" бр. 97 а, Скопје. (8187)

Пасош бр. 430851/94 издаден од СВР-Скопје на име Весовска Зорка, ул. "Панче Неделковски" бр. 29, Скопје. (8198)

Пасош бр. 1389396 на име Хани Валон, с. Велешта, Струга. (8217)

Пасош бр. 1315767 на име Стојковски Стојко, с. Рогачево, Тетово. (8221)

Пасош бр. 1409678 на име Цапа Намик, Дебар. (8222)

Пасош бр. 1316482 на име Серафимов Кирчо, ул. "Цар Самоил" бр. 34, Кочани.

Пасош бр. 1494477 на име Котевски Ивица, нас. "Точила" бр. 2/6, Прилеп.

Пасош бр. 1712629 на име Шакири Фитим, с. Матејче, Куманово.

Работна книшка на име Љатифи Кефсер, Скопје. (8038)

Работна книшка на име Слафко Сарафиловски, Скопје. (8040)

Работна книшка на име Николов Љупчо, Скопје. (8072)

Работна книшка на име Сашо Петковски, Скопје. (8076)

Работна книшка на име Асан Арслани, Скопје. (8081)

Работна книшка на име Черговски Ѓорѓија, с. Могила, Битола. (8122)

Работна книшка на име Трнчевска Јованка, ул. "Илинденска" бр. 22, Богданци. (8124)

Работна книшка на име Донева Силвана, Пробиштип. (8130)

Работна книшка на име Керкез Галаба, ул. "Х. Карпош" бр. 43/10, Штип. (8133)

Работна книшка на име Имер Сефа, Скопје. (8136)

Работна книшка на име Василеска Маја, Тетово. (8140)

Работна книшка на име Митровски Зоран, Скопје. (8148)

Работна книшка на име Ѓорѓи Константинов, Скопје. (8150)

Работна книшка на име Димитријевиќ Зорица, с. Табановце, Куманово. (8155)

Работна книшка на име Димитријевиќ Сашо, с. Табановце, Куманово. (8157)

Работна книшка на име Ахмедов Зулбахар, ул. "Б. Страчков" бр. 36, Велес. (8162)

Работна книшка на име Попоски Александар, кеј 9-ти Септември бр. 2, Прилеп. (8166)

Работна книшка на име Вучковска Елизабета, ул. "Лесковачка" бр. 22/18, Куманово. (8169)

Работна книшка на име Петровска Сузана, Делчево. (8171)

Работна книшка на име Зенун Билали, Гостивар. (8173)

Работна книшка на име Крушаротски Глигорије, Гостивар. (8174)

Работна книшка на име Соколоски Златко, ул. "5-та Прилепска бригада" бр. 3/6, Прилеп. (8178)

Работна книшка на име Ангелески Иван, ул. "Ристо Крле" бр. 7/2/1, Струга. (8180)

Работна книшка на име Генева Маријана, ул. "Сутјеска" бр. 31, Штип. (8182)

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Лирја"-Скопје на име Љатиџи Кефсер, Скопје. (8039)

Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата "Браќа Миладиновци"-Скопје на име Ристеска Андријана, Скопје. (8063)

Свидетелства за 1 и 2 година издадени од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Физа Рахими, Скопје. (8116)

Свидетелство за 7 одделение издадено од ОУ "Жифко Браќовски"-Скопје на име Мирческа Викторија, Скопје. (8119)

Свидетелство на име Ружди Зекироски, Струга. (8123)

Свидетелство на име Бесник Муслиу, с. Камењане, Тетово. (8125)

Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома за средно образование на име Стојанова Тања, ул. "С. Пинџур", Винаца. (8128)

Свидетелство од 4 одделение на име Виолета Борева, с. Зрновци, Кочани. (8129)

Свидетелство од 8 одделение на име Рушид Асан, с. Курфалија, Штип. (8132)

Свидетелство од 8 одделение на име Биљаљ Ганимет, с. Г. Речица, Тетово. (8139)

Свидетелство на име Самадин Алимов, Неготино. (8141)

Свидетелство на име Билеска Несим Атица, Велес. (8142)

Свидетелство на име Ајдарпашиќ Саид, с. Десово, Прилеп. (8143)

Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Љумније Фач, Скопје. (8156)

Свидетелство од 8 одделение на име Пешевска Зорица, с. Табановце, Куманово. (8158)

Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година гимназија на име Сузана Недик, Штип. (8159)

Свидетелство од 8 одделение на име Тасевски Панче, Велес. (8164)

Свидетелство од 8 одделение на име Алија Сериде, Куманово. (8170)

Свидетелство на име Билали Кенан, Гостивар. (8172)

Свидетелство на име Реџеџи Хајрие, Винаца. (8175)

Свидетелство за 1 година издадена од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Нурџан Сулимановска, с. Страхојадица, Скопје. (8177)

Свидетелство од 4 одделение издадено од с. Дупјачани на име Емина Ајдарович, с. Десово, Прилеп. (8179)

Свидетелство на име Миревска Даниела, Пробиштип. (8181)

Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома издадени од ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име Емел Максуд, Ресен. (8185)

Свидетелство и диплома на име Емилија Лазарова, с. Градовци, Кочани. (8186)

Диплома на име Насковски Срѓан, Куманово. (8127)

Диплома на име Боѓуканин Ариф, с. Г. Оризари, Велес. (8163)

Диплома на име Гошева Тодорка, Струмица. (8167)

Диплома на име Мицевски Гоце, Делчево. (8168)

Диплома на име Ристова Анета, с. Ерџилија, Св. Николе. (8176)

Здравствена книшка на име Неџбедин Таири, Тетово. (8126)

Службена лична карта издадена од МНР-Скопје на име Хуемер Марије Астрид, Скопје. (8146)

Здравствена книшка на име Мифтарова Асип Вахиде, с. Д. Јаболчиште, Велес. (8160)

Здравствена книшка на име Мазневски Алберто, Велес. (8183)

Здравствена книшка на име Александар Благодовски, Велес. (8184)

Даночна картичка бр. 4030992121700 издадена од Управа за јавни приходи на име Овошен расадник Цветан Димов Ѓорѓе и др ДОО, Скопје. (8149)

Даночна картичка бр. 4030994134770 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име Каја Круме ДООЕЛ, Скопје. (8060)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 15 и 17 од Законот за јавни набавки-пречистен текст ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2002), Комисијата за набавки на Управата за Ветеринарство при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

1) ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1 Нарачател на повикот е МЗШВ-Управа за ветеринарство, Скопје, ул. "Ленинова" бр. 2.

1.2. Предмет на набавка е избор на најповолни понуди за кланица за изведување на колење од нужда, на животни заболени од болест за кои колењето не е забрането и откуп на месо со сите пропратни активности, што е дадено во тендерската документација.

1.3. Количеството на работа како и рокот и место на извршување се регулира со Договор во зависност од потребите на Управата за ветеринарство. Договорот се потпишува за период од една фискална година.

1.4. Предметот на набавка не е делив.

2) ДОСТАВУВАЊЕ И СОДРЖИНА НА ПРИЈАВАТА

2.1. Пријавата за повикот се состои од Придружна документација и Понуда.

2.2. Придружната документација за пријавата задолжително мора да содржи:

- 1) назив и име на понудувачот (правно лице) со адреса на седиштето;
- 2) документ за регистрација на правно лице;
- 3) документ за регистрација за вршење на дејност од Управата за ветеринарство;
- 4) доказ за својата финансиска и економска способност-документ за бонитет од Централниот регистар, во оригинал или копија заверена кај нотар;
- 5) потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;
- 6) доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција не постар од шест месеци);
- 7) доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судска евиденција не постар од шест месеци);
- 8) записник од ветеринарниот инспектор за исполнети ветеринарно-санитарни услови од тендерската документација;
- 9) професионално-техничка спецификација на понудувачот согласно тендерската документација;
- 10) гаранција за континуирано спроведување на активности во период од една календарска година.

2.2. Понудата мора да содржи цена на услуги, рок и начин на изведување на услугата.

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат во оригинален примерок или како копија заверена од нотар.

3) ПОСТАПКА

Право на учество на конкурсот имаа сите правни лица во Република Македонија кои ги исполнуваат условите од Повикот.

Рангирањето на понудите ќе се изведе според следниве критериуми:

Рангирање	Поени
1. Финансиска понуда	20
Откупна цена на килограм жива мера	80
2. Техничка понуда	
2.1. Ефикасност на услугата	30
2.2. Квалитет на услугата	30
2.3. Рок на изведување на услугата	30
2.4. Начина на изведување на услугата	10
	Вкупно 100

4) РОК И НАЧИНА НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА

4.1. Рок на доставување на пријавата е 15 дена од денот на објавувањето (вклучувајќи го и денот на објавувањето).

4.2. Пријавата со придружната документација и понудата се доставуваат во затворени коверти.

Надворешниот коверт во горниот лев агол треба да ја носи ознаката “не отворај”, како и бројот на повикот. Тој не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот-понудувачот. Во средината на ковертот треба да биде назначена адреса на набавувачот: “Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство-Управа за ветеринарство-Комисија за јавни набавки”.

Придружната документација и Понудата се доставуваат во два одвоени затворени и запечатени коверти, сместени во надворешниот коверт, со ознака “документација” и “понуда” со називот и точната адреса на понудувачот.

4.3. Пријавата се доставува во еден оригинален примерок, кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.4. Пријавите се доставуваат со предавање во архивата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со обврска да се обезбедат докази за датумот на поднесување на пријавата.

5) ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Пријавите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на барањето, нема да бидат разгледувани.

5.2. Пријава може да достави секое правно лице, а постапката на прибирање на понудите се спроведува во согласност со Законот за јавни набавки (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2002).

5.3. Тендерската документација може да се подигне во просториите на Управата за ветеринарство, соба број 317.

Отворањето на пријавите ќе се врши во присуство на претставници од понудувачите, во рок од 3 работни дена, од последниот ден на рокот за предавање на понудите, со почеток во 11 часот во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 18 и 19 од Законот за јавни набавки пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки на Државен Студентски Центар “Скопје” - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/03 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач: Државен Студентски Центар “Скопје” - Скопје со седиште на ул. “Митрополит Теодосија Гологанов” бр. 26-б - Скопје.

2. Предмет на набавката е: свежо јунешко, свежо свинско месо и пилешко месо по Список бр. 1.

Списокот бр. 1 може да се подигне во Државен Студентски Центар “Скопје” - Скопје, ул. “Митрополит Теодосија Гологанов” бр. 26-б, во времето од 8,00-15,00 часот во архивата на Центарот.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни правни и физички лица.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавни набавки.

5. Бараните производи по својот квалитет треба во целост да ги исполнуваат условите предвидени со важечки прописи и нормативи - Правилникот за квалитетот на месото од добитокот за колење од живина и од дивеч (“Службен лист на СФРЈ” бр. 34/74, 26/75 и 13/78).

6. Испорака на производите: дадена во Списокот бр. 1.

7. Набавката е делива.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот;

- цената со пресметан ДДВ;

- начин на плаќање;

- рок на испорака.

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци или заверени кај нотар и тоа:

- Техничко-технолошки бонитет, расположива опрема и други физички капацитет потребни за реализирање на набавката;

- Документ за бонитет издаден од Централниот регистар;

- Извод од регистрација на дејноста;

- Документ дека не е изречена мерка забрана за вршење на дејноста;

- Извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или е во процес на ликвидација;

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Бараната документација не смее да биде постара од 6 месеци.

Критериумите за избор на најповолен понудувач:

за техничко-технолошки можности	40 бодови,
за производство-испорака	40 бодови,
за цена	10 бодови,
за начин и услови на плаќање	10 бодови,
за рок на испорака	10 бодови.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки и таа се доставува во еден оригинален примерок што треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот на адреса Државен Студентски Центар "Скопје" - Скопје, ул. "Митрополит Теодосија Гологанов" бр. 26-б, во рок од 15 дена од денот на објавување на отворениот повик.

Јавното отворање ќе се изврши во просториите на Државен Студентски Центар "Скопје" - Скопје на ден 23.04.2003 година со почеток во 11,00 часот.

Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние понуди кои не се изработени според тендерската документација, како и оние кои не се во согласност со одредбите од Законот за јавни набавки, нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 226-261.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 8 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки при Управата за хидрометеоролошки работи, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ПРОТИВГРАДОБИЈНИ РАКЕТИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач по јавниот повик бр.1/2003 година е Управата за хидрометеоролошки работи, орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, со седиште на ул. "Скупи" бб - Скопје.

2. Предмет на набавката се 250 противградобиијни ракети, со следните карактеристики:

- да бидат со димет над 7000м,
- да бидат спакувани во транспортен лансирен контејнер со надворешен дијаметар од 60мм,
- испалувањето да се врши со електричен стартер,
- да имаат вграден пиротехнички тајмер,
- во ракетата да биде вграден реагенс на база на сребрен јодид (AgJ).

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

4. Постапката на повикот ќе се спроведе согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да содржи:

- име, адреса и седиште на понудувачот,
- цена на единица производ (противградобиијна ракета) со сите даноци и давачки, изразена во денари,
- начин на плаќање,
- рок на испорака,
- гарантен рок,
- постпродажен сервис и техничка помош.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Извод од регистрација на дејноста,
2. Документ за бонитет од Централниот регистар,
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,
4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност, забрана за вршење на дејност,
5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,
6. Сертификат од надлежната институција за контрола на квалитетот на производот, со кој се потврдува сообразноста со дадените спецификации или стандарди за набавките,

7. Каталози за основните технички карактеристики и упатства за ракување на техничките средства и опрема,

8. Доказ за овластен дилер на понудениот модел,

9. Документите од точките 2,3,4 и 5 да не се постават од шест месеци.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- економски најповолна понуда во поглед на цената - 45 бода,
- рок на испорака - 15 бода,
- начин и услови на плаќање - 5 бода,
- гарантен рок - 25 бода,
- постпродажен сервис и пружање техничка помош - 10 бода.

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата да се достави согласно со одредбите на Законот за јавни набавки и истата се доставува во еден оригинален примерок што треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

2. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик, согласно член 56 од Законот за јавни набавки.

3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

VI. РОКОВИ

1. Отворениот повик трае 15 дена по објавувањето, согласно член 20 од Законот за јавни набавки.

2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 24 април (четврток) 2003 година во 10 часот во просториите на Управата за хидрометеоролошки работи, на ул. "Скупи" бб, Скопје, во присуство на овластени претставници од понудувачите.

3. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок, како и оние кои не се во согласност со Законот за јавни набавки, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

СОДРЖИНА

	Страница
574. Одлука за помилување на осудени лица....	1
575. Одлука за пренесување на правото на користење на патнички моторни возила.....	1
576. Одлука за определување на критериумите и висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини	3
577. Одлука за определување на производите за човечка исхрана и публикациите кои подлежат на повластената стапка на данокот на додадена вредност.....	4
578. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтни деривати утврдени согласно Методологијата.....	11
579. Одлука за определување највисоки цени на одделни производи и услуги.....	12
580. Решение за количествата на суров тутун во лист што ќе се произведуваат во 2003 година.....	12
581. Правилник за образецот, формата, содржината и начинот на издавање и одземање на легитимацијата на Државниот пазарен инспектор.....	12
582. Решение за ставање во примена на уставовен катастар на недвижности.....	13
Исправка на Одлуката за вршење на надзор над работењето на банките и други институции кои даваат услуги во платниот промет.....	13
583. Одлука за вршење на надзор над работењето на банките и други институции кои даваат услуги во платниот промет (пречистен текст).....	14

СЛУЖБЕН ВЕСНИК
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

● Устав на Република Македонија на македонски јазик 300.00 - на англиски јазик 400.00 ● Регистар на прописи на Република Македонија 2003. 3700.00 ● Закон за спречување на перење пари 400.00 ● Закон за извршната постапка 600.00 ● Кривичен законик 2002. 600.00 ● Закон за спречување на корупцијата 420.00 ● Збирка на прописи од областа на изборното право 350.00 ● Збирка на прописи за Владата на Р. Македонија 500.00	● Закон за денационализација 450.00 ● Збирка на меѓународни конвенции од областа на кривичното право 250.00 ● Збирка на прописи од областа на стопанството и финансите 300.00 ● Збирка на прописи од областа на државјанството 350.00 ● Закон за прекршоците 500.00 ● Збирка на прописи од областа на катастарот, просторното и урбанистичко планирање и стопанството 400.00	● Збирка на прописи од областа на трговните друштва, трговијата, осигурувањето и сопствено-правните односи 400.00 ● Судски деловник 300.00 ● Збирка на прописи од авторското право и сродните права 300.00 ● Кривичен законик 1996. 490.00 ● Збирка на прописи од областа на судството, јавното обвинителство и адвокатурата 500.00
--	---	---

CD ИЗДАНИЈА 2001 - 3.000 ден.

CD ИЗДАНИЈА 2002 3.000 ден.

КОМПЛЕТ CD ИЗДАНИЈА 2001 + 2002 - 4.500 ден.

Службен весник на Република Македонија
бул. „Партизански одреди“ 29, Т.Ц. Буњаконец
тел. +389 2 208 860, 298 760
факс: +389 2 112 267

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.

Телефони 298-860, 298-769. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 3000000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.